



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 SK
fat

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60902-603-1125

Петок, 27 јули 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1 Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

585.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 јули 1979 година.

ПР бр. 798

20 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) во член 18 став 2 точка 7 на крајот точката се заменува со точка и записка и се додава нова точка, која гласи:

„8) сите видови блокови, фасцикли, хартија, моливи и друг потрошен материјал што бесплатно се примаат од странство, а што се наменети исклучиво за учесниците на меѓународни симпозиуми, конференции и слични состаноци што се одржуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 2

Во член 19 став 1 во точка 5 на крајот точката се заменува со точка и записка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„6) за стоки што од консигнационен склад се пренесуваат во царински магацин, царинско стовариште или царински склад — со денот кога стоките се изнесени од консигнациониот склад;

7) за провозни стоки што се задржани на царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради увоз — со денот на поднесувањето на декларацијата за царинење на

тие стоки, односно ако декларација не е поднесена — со денот на пуштањето на стоките во слободен промет.“

Член 3

Во член 22 по став 6 се додаваат два нови става, кои гласат:

„(7) Износот на царината за стоки, што од консигнационен склад се пренесуваат во царински магацин, царинско стовариште или царински склад (член 19 став 1 точка 6) се утврдува според прописите што важат на денот кога стоките се изнесени од консигнациониот склад.

(8) Износот на царината за провозни стоки што се задржани на царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради увоз (член 19 став 1 точка 7) се утврдува според прописите што важат на денот на поднесувањето на декларацијата за царинење на тие стоки односно ако декларација не е поднесена — според прописите што важат на денот на пуштањето на стоки во слободен промет.“

Член 4

Во член 25 став 3 зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 5

Во член 26 став 3 зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 6

Во член 27 став 1 во уводната реченица зборот: „Југославија“ се заменува со зборовите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, а во став 3 зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 7

Во член 28 точка 3 ст. 1 и 2 зборот: „употребувани“ се брише на сите три места, а зборовите: „на своето домаќинство“ се заменуваат со зборовите: „за своето домаќинство“ на обете места.

Во точка 3 став 6 се брише.

Во точка 3 став 7 зборот: „употребувани“ се брише.

Во точка 4 став 1 зборовите: „југословенските дипломатски и конзуларни претставништва“ се заменуваат со зборовите: „дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, а зборовите: „на своето домаќинство“ со зборовите: „за своето домаќинство“.

Во точка 11 став 2 зборовите: „на предлог од претседателот на Сојузниот комитет за труд и вработување“ се заменуваат со зборовите: „во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита“.

Член 8

Во член 29 став 1 точка 1 став 1 зборовите: „југословенско државјанство“, се заменуваат со зборовите: „државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, а на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „за вршење на една дејност со личен труд“.

Во став 1 точка 1 став 3 се менува и гласи:

„Под стопански инвентар, во смисла на оваа точка, се подразбираат само оние предмети што му се неопходни на доселеното лице за вршење на една дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, без кои не би можела да се врши односната дејност, ако според прописите може да се занимава со таа дејност во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Превозните средства се сметаат како стопански инвентар во смисла на оваа точка ако корисникот на повластицата се занимава со превозничка дејност како единствена дејност. Сојузниот извршен совет може да ја пропише вредноста до која може да се користи ослободување од плаќање царина на предмети на неопходниот стопански инвентар.“

Во став 1 точка 1 став 4 зборовите: „користат и намалената царинска стапка од член 30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „користат и повластицата од член 30 на овој закон на другите предмети на стопанскиот инвентар.“

Во став 1 точка 1 став 5 зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Во став 1 точка 2 по зборот: „работници“ записката се заменува со точка и записката, а текстот до крај се брише.

Во став 1 точка 3 се менува и гласи:

„3) организациите на здружен труд што се занимаваат со научноистражувачка, наставна или културна дејност како основна дејност — на машини, апарати, уреди и инструменти, и во случај кога се монтирани на превозни средства, од оддели XVI, XVII и XVIII од Царинската тарифа, и на нивни делови, што не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а служат за непосредна примена на нивната научноистражувачка работа, наставна односно културна дејност.

Повластицата од став 1 на оваа точка не се однесува на превозни средства;“.

Во став 1 точка 8 на крајот точката се заменува со точка и записката и се додаваат две нови точки, кои гласат.

„9) организациите на здружен труд во областа на здравството — на специфична опрема, уреди и инструменти за здравството и на резервни делови и потрошен материјал за користење на таа опрема, што не се произведуваат во земјата; Сојузот на слепите на Југославија — на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите на слепи лица, што не се произведуваат во земјата; Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија — на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите на лица заболени од мускулни и невромускулни болести, што не се произведуваат во земјата, како и граѓаните — на специфична опрема, уреди и инструменти за здравство, за лична употреба, што не се произведуваат во земјата.

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот секретар за финансии, утврдува кои производи се ослободени од плаќање царина врз основа на став 1 од оваа точка;

10) противпожарните организации — на специфична опрема и на делови за таа опрема, што не се произведуваат во земјата, а што им е неопходна за вршење на нивните задачи во функцијата на самоуправното општество на подрачјето на самозаштитата.

Сојузниот извршен совет утврдува кои производи се ослободени од плаќање царина врз основа на став 1 од оваа точка.“.

Став 2 се брише.

Досегашниот став 3, кој станува став 2, се менува и гласи:

„(2) Ако лице од член 28 точка 3 став 1 и 2 и точка 4, член 29 став 1 и член 30 од овој закон пред истекот на рокот од пет години од денот на увозот, има намера увезените стоки на кои не е платена царина и други увозни давачки да ги отуѓи, да му ги даде на друг на употреба или да ги употреби на некој друг начин за други цели а не за оние поради кои е ослободено од плаќање царина, должно е претходно да ја плати царината и другите увозни давачки од кои било ослободено. Царината и другите увозни давачки се пресметуваат на утврдената основица и по стапките што важеле на денот на увозот, со тоа што така утврдениот износ на царината и на другите увозни давачки се намалува за една петтина за секоја измината година од денот на увозот.“

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Одредбите од став 2 на овој член не се применуваат ако корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 и член 30 на овој закон здружува труд и средства ослободени од плаќање царина во организација на здружен труд односно договорна организација на здружен труд односно ако со тие средства работат членовите на неговото семејство или други лица што се во работен однос со корисникот на повластицата.“

Член 9

Во член 30 ст. 1 и 2 зборовите: „услужно-занаетчиски и земјоделски дејности“ се заменуваат со зборовите: „услужни, занаетчиски и земјоделски дејности засновани врз личен труд, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет“, а зборовите: „во рок од шест месеци“ — со зборовите: „во рок од една година.“

Член 10

Во член 36 во уводната реченица зборот: „одредишната“ се заменува со зборот: „граничната“.

Член 11

Во член 39 став 2 се менува и гласи:

„(2) Ако вредноста на стоките означени во фактурата е изразена во странска валута, пресметување на валутата во динари се врши по курсот што е во сила на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина (член 19), а што Сојузниот извршен совет го утврдува во согласност со курсевите на меѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар.“

Член 12

Во член 42 став 1 зборот: „југословенски“ се заменува со зборовите: „државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Став 2 се менува и гласи:

„(2) Листата на царинските основици се утврдува на најмалку еднаш годишно врз основа на просечните тековни цени на странските пазари и просечните тршоци за превоз и доставување до југословенската граница, согласно со член 34 од овој закон.“

Во став 3 зборовите: „во смисла на став 2 од овој член се заменуваат со зборовите: „врз основа на тековните цени на пазарот на земјата од која се увезуваат стоките и просечните трошоци за превоз и доставување до југословенската граница, согласно со член 34 од овој закон.“

Член 13

Во член 50 ст. 1 и 2 се заменуваат со три нови става, кои гласат:

„(1) Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните републички и покраински органи, ги утврдува критериумите што ќе се применуваат при донесувањето на решенија за рампласман.

(2) Врз основа на критериумите од став 1 на овој член, Сојузниот извршен совет може да одобри увоз на стоки без плаќање царина, под услов увозникот, пред увозот на стоките или најдоцна во рок од една година од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија, да извезе во странство стоки во иста вредност.

(3) Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, врз основа на критериумите од став 1 на овој член, може да одобри увоз на стоки без плаќање царина или со намалена царинска стапка, под услов увозникот пред увозот на стоките или најдоцна во рок од шест месеци од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија да извезе во странство стоки во исто количество и од ист тарифен став.“

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6.

Член 14

Во член 52 став 3 на крајот се додаваат зборовите: „врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи;“.

Член 15

Во член 53 ст. 1 и 2 по зборот: „совет“ се додава запирка и зборовите: „врз основа на усогласените ставови надлежните републички и покраински органи;“.

Член 16

Во член 54 став 1 по зборот: „совет“ се додава запирка и зборовите: „врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи;“.

Член 17

Во член 55 став 2 се менува и гласи:

„(2) Враќање на царината се врши врз основа на чл. 82 и 83 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“

Член 18

Во член 95 ст. 1 и 2 зборот: „Југословенски“ се заменува со зборовите: „Државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 19

Во член 100 став 4 по зборовите: „надлежната царинарница“ се додава запирка и зборовите: „односно организацијата овластена со сојузен закон за продажба на моторни возила“.

Член 20

Во член 101 став 1 по зборовите: „во рок од седум дена“ запирката и зборовите: „преку Сојузната управа за царини“ се бришат, зборот: „лежарина“ се заменува со зборот „чување“, а зборовите: „во

определен рок, кој не може да биде пократок од 60 дена“ се заменуваат со зборовите: „во рок од три месеци“.

Во став 2 зборовите: „Сојузната управа за царини“ се заменуваат со зборот: „царинарницата“, а по зборот: „царинарницата“ се додава запирка и зборовите: „односно организацијата овластена со сојузен закон за продажба на моторни возила“.

Член 21

Над член 104 се додава називот на новиот оддел, кој гласи: „Пристанување на бродови“.

Член 22

Називот на одделот над член 109 се менува и гласи: „Надзор над бродовите“.

Во член 109 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Како манифест, во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, може да се прифати и друга исправа односно збир на исправи што содржат податоци пропишани за манифестот.“

Член 23

Во член 113 ст. 1 и 2 по зборот: „Југославија“ се додаваат зборовите: „утврдени со републичките устави“.

Член 24

Во член 114 полузаградите пред бр. 1 до 8 се бришат.

Член 25

Во член 116 ст. 1 до 3 зборовите: „поморските и речните агенции“ се заменуваат со зборовите: „повидбените агенти“.

Член 26

Во член 129 став 2 зборовите: „царинскиот работник да може брзо“ се заменуваат со зборовите: „на царинскиот работник да му се овозможи да може брзо“.

Член 27

Во член 133 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) Се овластува директорот на Сојузната управа за царини да донесе поблиски прописи за исправите за пријавување на стоките врз основа на податоците од манифестот.“

Член 28

Во член 167 став 3 се менува и гласи:

„(3) Блиски прописи за начинот на пријавување на делови за замена и на резервни делови за воздухоплови што сообраќаат со странство, за мерките на царински надзор над тие делови и за посебните мерки на царински надзор на воздухопловните пристаништа определени за меѓународен воздушен сообраќај, донесува директорот на Сојузната управа за царини.“

Член 29

Во член 174 по зборот: „Југославија“ се додаваат зборовите: „утврдени со републичките устави“.

Член 30

Во член 179 став 3 бројот: „80“ се заменува со бројот: „74“.

Член 31

Во член 180 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Под рачен багаж, во смисла на одредбите од овој закон, со кои се регулира постапката во воздушниот сообраќај, се подразбираат сите предмети што патниците односно членовите на екипажот ги внесуваат во просторот на воздухопловот определен за патници и за членовите на екипажот.“

Член 32

Во член 188 став 1 зборовите: „Југословенските претпријатија за воздушен сообраќај“ се заменуваат со зборовите: „организациите на здружен труд што вршат јавен превоз во воздушниот сообраќај.“

Член 33

Во член 189 став 3 зборовите: „претпријатието за воздушен сообраќај“ се заменуваат со зборовите: „организацијата на здружен труд што врши јавен превоз во воздушниот сообраќај.“

Член 34

Над член 212 се додава називот на новиот оддел, кој гласи: „Други простории и простори“.

Во член 212 став 1 зборовите: „Во исклучителни случаи царинарницата“ се заменуваат со зборот: „Царинарницата“.

Член 35

Во член 219 став 3 на крајот се додаваат записка и зборовите: „ако решението за ослободување од плаќање царина не е донесено пред издавањето на стоките од консигнациониот склад“.

Член 36

Во член 226 став 3 зборот: „купени“ се брише, а зборовите: „30 дена“ се заменуваат со зборовите: „60 дена“.

Во став 4 зборовите: „Сојузната управа за царини“ се заменуваат со зборот: „царинарницата“.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„(6) Роковите за лежење на стоките од овој член се однесуваат на стоките што се увезуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 37

Во член 230 зборовите: „југословенското царинско подрачје“ се заменуваат со зборовите: „царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 38

Член 232 се менува и гласи:

„Слободна царинска зона може да основа организација на здружен труд што ја искористува луѓата односно пристаништето (во натамошниот текст: основач).“

Член 39

Во член 235 став 3 на крајот, се додава нова реченица, која гласи: „Во оправдани случаи (ако стоките привремено се увезуваат, ако се наменети за продажба преку консигнационен склад и др.) царинарницата може да одобри стоките да се упатат на царинење до друга царинарница“.

Член 40

Во член 249 на почетокот од ставот се додава број: „(1).“

Се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Ако царинските стоки се ставени во слободен промет пред спроведената царинска постапка и пред наплатата на царината и на другите увозни давачки, надлежните царински органи можат да поведаат постапка за царинење по службена должност.“

Член 41

Во член 254 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„(7) Директорот на Сојузната управа за царини ќе пропише обврска за внесување во образецот на извозната царинска декларација од став 5 на овој член, на податоци за вредноста на остварениот извоз на стоки франко југословенска граница, што овозможуваат следење на извозот по републиките и автономните покраини спрема седиштето на основната организација на здружен труд чии стоки се предмет на извозот, вклучувајќи го и извозот врз база на склучени самоуправни спогодби според член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Преку образецот на увозната царинска декларација ќе се обезбеди врз основа на вредноста франко југословенска граница, следење на увозот по републиките и автономните покраини, како и на увозот за потребите на органите и организациите на федерацијата, спрема седиштето на основната организација на здружен труд — корисникот на стоките за чија сметка се врши увозот на стоки. Податоците во декларацијата внесени врз основа на овој став не се сметаат како податоци со кои се утврдуваат фактите во врска со применувањето на прописите за пресметка и наплата на царината.“

Член 42

Во член 255 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Сојузниот секретар за финансии ќе пропише начин на утврдување на потеклото на стоките кога наплатата на царината и на другите увозни давачки зависи од потеклото на стоките.“

Член 43

Во член 256 став 1, точка 3 се менува и гласи:

„3) поштата — за поштенски пратки што содржат лекови односно други предмети, до вредноста што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет;“.

Во точка 4 зборовите: „чија вредност не преминува износ од 500 динари“ се заменуваат со зборовите: „до вредноста што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет;“.

Во точка 7 на крајот, точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова точка 8, која гласи:

„8) лицата што увезуваат или примаат од странство односно испраќаат во странство предмети што не се сметаат како царински стоки.“.

Член 44

Во член 266 став 1 се менува и гласи:

„(1) Податоците за стоките во поглед на вредноста, количеството и квалитетот што се запишани во декларацијата можат да се сметаат како привремени ако во моментот на царинењето постојат околности што ја исклучуваат можноста за нивно конечно утврдување од страна на подносителот на декларацијата односно на царинарницата, во смисла на чл. 261 и 262 од овој закон (примена на лизгава скала, котизација на берзата, квалитативното и квантитативното преземање на стоките и др.).“

Став 4 се менува и гласи:

„(4) Подносителот на декларацијата е должен во рок од 30 дена од денот кога настапила можноста за располагање со потребните податоци за стоките за конечно утврдување вредноста, количеството или квалитетот, а најдоцна во рок од три месеци од денот на увозот, да поднесе до царинарницата исправи за тие факти. Во определени случаи, царинарницата овој рок може да го продолжи.“

Во став 5 зборовите: „вредноста на стоките и на износот на царината и на другите увозни давачки“ се заменуваат со зборовите: „вредноста, количеството, односно квалитетот на стоките, заради утврдувањето на износот на царината и на другите увозни давачки“.

Член 45

Во член 270 став 1 точка 1 втора реченица, по зборот: „давачки“ се додаваат зборовите: „и камати“.

Во став 2 по зборовите: „во смисла на член на“ се додаваат зборовите: „249 став 2, на член“, а бројот: „397“ се заменува со бројот: „389“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Роковите од став 1 на овој член, во случаи во сукцесивен увоз на опрема, почнуваат да течат од денот кога настанала обврската за плаќање на царината за последната редовна пратка на опремата“.

Член 46

Во член 271 став 1 по зборот: „исправи“ запирката се брише, а зборот: „односно“ се заменува со зборот: „и“.

Член 47

Во член 272 став 2 зборовите: „член 28 точка 3 став 2“ се заменуваат со зборовите: „член 28 точ. 3 и 4“, зборовите: „од пет години од денот на извршениот увоз“, се заменуваат со зборовите: „од две години од денот кога за тие стоки престанало ограничувањето пропишано во тие членови“, а зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Член 48

Во член 275 став 3 зборовите: „и прекршочната“ се бришат.

Член 49

Во член 277 по зборот: „давачки“ се додаваат зборовите: „и камати“.

Член 50

Член 279 се менува и гласи:

„(1) Увезените стоки можат да се вратат во странство и по нивното предавање на царинскиот обврзник:

1) ако за време на траењето на гарантниот рок е утврдено дека не им одговараат на договорените услови;

2) ако гарантниот рок не бил договорен а стоките се враќаат поради тоа што во рок од шест месеци од денот на плаќањето на царината и на другите увозни давачки, од страна на корисникот му е ставен приговор на испорачувачот на стоките дека стоките не им одговараат на договорените услови;

3) ако странска фирма, освен во случаите предвидени во точ. 1 и 2 на овој став, испраќа други стоки со соодветна вредност или го враќа износот што ѝ одговара на вредноста на вратените стоки;

4) ако машини, апарати, уреди, превозни средства, инструменти и сл. се враќаат поради тоа што при нивниот увоз, а врз основа на прописите, била договорена можност за нивно враќање.

(2) Како враќање на стоки во странство, во смисла на одредбите од став 1 на овој член, се смета и предавањето на стоките на царинарницата на слободно располагање или уништување на стоките под царински надзор.“

Член 51

Член 280 се менува и гласи:

„(1) ако стоките се враќаат според член 279 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон во рок од шест месеци од денот на враќањето на стоките во странство, може да се поднесе барање за враќање на платената царина и на другите увозни давачки до царинарницата што извршила царинење на увезените стоки вратени во странство, Врз стоките што се увезени како замена за стоките што се вратени во странство односно чиешто враќање царинарницата го одобрила, се применуваат прописите што важеле на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина за стоките што се враќаат во странство.

(2) За стоките што не се вратени во странство, чија вредност е намалена поради причините од член 279 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, а странскиот пролаваач враќа соодветен износ од платената цена, корисниците на општествените средства можат, во рок од шест месеци од денот на извршеното враќање на соодветен износ на платената цена, да поднесат барање за враќање на дел од царината и на другите увозни давачки сразмерно на намалувањето на вредноста на увезените стоки.

(3) Сојузниот извршен совет може да ги пропише условите за враќање на царината и на другите увозни давачки за стоките вратени во странство според одредбата на член 279 став 1 точка 4 од овој закон.“

Член 52

Член 284 се менува и гласи:

„(1) Царинарницата што ги оцаринила стоките наменети за извоз, ги упатува стоките, под царински надзор, до царинарницата преку која стоките ќе се извезат во странство (излезна царинарница).

(2) По барање на царинскиот обврзник, денковните пратки оцаринети за извоз можат да се упатат од страна на царинарницата што извршила царинење, под царински надзор, до друга царинарница заради сместување во собирниот центар за такви стоки.

(3) По приемот на стоките од став 2 на овој член, приемната царинарница ја спроведува постапката пропишана во чл. 285 и 286 на овој закон.“

Член 53

Во член 286 став 3 по зборот: „изменети“, се додаваат зборовите: „односно дека е во прашање друг вид на стоки,“.

Член 54

Во член 299 став 3 по зборот: „изменети“ се додаваат зборовите: „односно дека е во прашање друг вид на стоки,“.

Член 55

Во член 305 став 1 точка 10 по зборот: „извезат“ се додава запирка и зборовите: „односно увезат“.

Во став 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „На предлог од сојузниот секретар за финансии. Сојузниот извршен совет во согласност со надлежните републички и покраински органи“, а по зборот: „увезуваат“ се додаваат зборовите: „односно извезуваат“.

Член 56

Во член 306 став 3 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „вклучувајќи ги и образците што ќе ги пропише директорот на Сојузната управа за ца-

рини за следење на движењето на стоките за време на нивното задржување на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 57

Во член 320 на почетокот на ставот се додава број: „(1)“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Ако со стоките, привремено увезени во смисла на член 305 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, се вршат повеќе фази на преработка, доработка, обработка или поправка, а на царинарницата ѝ се пријавени податоци само за една фаза, ниедна следна фаза на преработка, доработка, обработка или поправка не може да започне без претходно одобрение од царинарницата.“

Член 58

Во член 321 став 2 се менува и гласи:

„(2) Одредбите од став 1 на овој член согласно се применуваат врз привремениот извоз на репродукционен материјал (суровини, помошни материјал или полупроизводи) односно на готови делови за вградување заради производство на стоки што ќе се увезат.“

Член 59

Во член 323 став 5 зборовите: „кога е утврдено дека стоките се наоѓаат во слободен промет“ се заменуваат со зборовите: „кога истекол рокот за враќање на стоките во странство“.

Член 60

Во член 358 по зборот: „патниците“ се додаваат запирка и зборовите: „членовите на екипажот и возниот персонал“.

Член 61

Во член 359 зборовите: „со строг затвор“ се заменуваат со зборовите: „со затвор од една“.

Член 62

Во член 360 став 1 зборовите: „со строг затвор до пет години“ се заменуваат со зборовите: „со затвор од една до три години“.

Во став 2 зборовите: „со строг затвор до осум години“ се заменуваат со зборовите: „со затвор од една до пет години“.

Член 63

Во член 361 став 1 зборовите: „со строг затвор до десет години“ се заменуваат со зборовите: „со затвор од една до седум години“.

Во став 2 зборовите: „најмалку три месеци“ се заменуваат со зборовите: „до две години“.

Член 64

Во член 362 зборовите: „со строг затвор до десет години“ се заменуваат со зборовите: „со затвор од една до седум години“.

Член 65

Во член 363 на почетокот на ставот се додава број: „(1)“.

Се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат:

„(2) Ако стоките не се пронајдат, од сторителот на кривичното дело ќе се наплати нивната вредност којашто, според одредбите на овој закон, претставува царинска основица и ќе се спроведе постапка за наплата на царината и на другите увозни давачки.“

„(3) Ќе се смета дека стоките не се пронајдени ако од која и да било причина не можат да се одземат од нејзиниот држател.“

Член 66

Во член 369 став 1 се менува и гласи:

„(1) Со парична казна од двократен до дваесеткратен износ на избегнатата царина односно до осумкратен износ од вредноста на стоките, ако стоките не подлежат на плаќање царина или на стоките не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок:

1) тој што во исправите што се поднесуваат кон царинската декларација значи друг квалитет, вид, количество, вредност или потекло на стоките односно на друг начин овозможи неточно пријавување на стоките при преминот на царинската линија или при царинењето, со намера да избегне плаќање на царина и на други увозни давачки (член 254 став 4 и член 255);

2) тој што во исправите што се поднесуваат кон царинската декларација значи друг квалитет, вид, количество, вредност или потекло на стоките, со намера при извозот на стоките да се избегне точно искажување на наведените податоци во царинската декларација (член 254 став 4 и член 255).“

Член 67

Во член 370 став 1, во уводната реченица, зборовите: „петнаесеткратен износ на царината“ се заменуваат со зборовите: „петнаесеткратен износ на избегнатата царина“.

Член 68

Во член 371 став 1, во уводната реченица зборовите: „десеткратен износ на царината“ се заменуваат со зборовите: „десеткратен износ на избегнатата царина“.

Во точка 9 на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 10, која гласи:

„(10) тој што патничкото моторно возило со редовна странска регистрација, со кое дошол од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради постojано настанување, пред поднесувањето на декларација до царинарницата, го отуѓи или му го предаде на друг на употреба (чл. 93 и 304).“

Член 69

Во член 372 став 1, во уводната реченица, зборовите: „петкратен износ на царината“ се заменуваат со зборовите: „петкратен износ на избегнатата царина“.

Точка 2 се менува и гласи:

„(2) тој што со намера да предизвика плаќање на царина и на други увозни давачки во помал износ, во увозната царинска декларација неточно ќе ги значи количеството, видот, квалитетот или вредноста на стоките или не ги наведе сите стоки (член 255).“

Во став 4 зборовите: „износ на царината“ се заменуваат со зборовите: „износ на избегнатата царина“.

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„(7) Ако за стоките од овој член не можат да се утврдат количеството и вредноста, сторителот на прекршокот ќе се казни со парична казна до 5.000 динари.“

Член 70

Во член 373 на почетокот на ставот се додава бројот: „(1)“.

Се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат:

„(2) За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со иста казна и организацијата на здружен труд или друго правно лице.“

(3) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна до 5.000 динари.“

Член 71

Во член 374 став 1, во уводната реченица, зборовите: „трикратен износ на царината“ се заменуваат со зборовите: „трикратен износ на избегнатата царина“.

Точка 2 се менува и гласи:

„2. Тој што не ќе ѝ ги пријави на царинарница стоките што ги пренесува преку царинската линија, што се наменети за негови лични потреби или за лични потреби на членовите на неговото потесно семејство, за лична потрошувачка за потребите на неговото домаќинство или за вршење дејност со самостен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (член 350);“.

Во точка 3 точката на крајот се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) тој што патничко моторно возило со редовна странска регистрација со кое доаѓа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради постојано настанување, не ќе ѝ го пријави на надлежната царинарница (чл. 16 и 91).“.

Член 72

Во член 377 став 1 во точка 5, точката на крајот се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„6) тој што не се придржува кон обврските во поглед на обезбедувањето на условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор за стоките привремено увезени според член 305 став 1 точ. 1 и 2 од овој закон (член 320 став 2);

7) тој што не се придржува кон обврските да го огради целото подрачје на слободната царинска зона, да ја одржува во исправна состојба оградата и другите предмети и инсталациите потребни за вршење на царинскиот надзор во зоната и да обезбеди простории потребни за вршење на царинската служба во зоната (член 234 став 2).“.

Член 73

Во член 380 став 1 точка 1 по зборовите: „пријава“ се додаваат зборовите: „односно манифест“, а по бројот: „117“ се става запирка и се додава бројот: „131“.

Во точка 12 бројот: „118“ се заменува со бројот: „188“.

Во точка 14 точката на крајот се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 15, која гласи:

„15) тој што ќе го пречекори рокот за пријавување на патничкото моторно возило со редовна странска регистрација на царинарницата со кое дошло во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради постојано настанување (член 91).“.

Член 74

Во член 383 став 1 по бројот: „369“ запирката се брише и потоа се додаваат зборовите: „став 1 точка 1.“.

Член 75

Член 384 се менува и гласи:

„Присилна наплата на вредноста на стоките од член 383 став 3 од овој закон и на трошоците на постапката, ќе се изврши според постапката и на

начинот што се пропишани во член 164 на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи.“

Член 76

Во член 385 став 1 по зборовите: „член 369“ запирката се брише и потоа се додаваат зборовите: „став 1 точка 1.“.

Во став 3 зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 3“.

Член 77

Во член 386 став 1 по зборовите: „превоз на стоки“ се додаваат запирка и зборовите: „преку царинската линија односно на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а“, а по бројот: „369“ запирката се брише и потоа се додаваат зборовите: „став 1 точка 1.“.

Член 78

Во член 387 ст. 1 и 2 по бројот: „369“ запирката се брише и потоа се додаваат зборовите: „став 1 точка 1.“.

Член 79

Во член 388 став 2 по зборовите: „одземат“ се додаваат зборовите: „односно да се наплати нивната вредност“, а на крај се додава запирка и зборовите: „освен во случај на настапување на апсолутна застареност (член 381 став 2)“.

Член 80

Во член 389 став 1 по зборот: „прекршокот“ се додаваат зборовите: „од член 370 став 1 точ. 1 до 11, од член 371 став 1 точ. 1 до 3 и 6 до 9, од член 372 став 1 точ. 1 и 3 до 5 и од чл. 373 и 374 став 1 точка 2 на овој закон“.

Во став 3 бројот: „3“ се заменува со бројот: „2“

Член 81

Во член 390 зборовите: „од член 371 став 1 точка 1 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „за кои е пропишана заштитната мерка одземање на стоките (член 383)“.

Член 82

Член 393 се менува и гласи:

„(1) Прекршочната постапка во прв степен ја води и решение за прекршокот донесува Комисијата за прекршоци (во натамошниот текст: Комисија) составена од три члена, од кои еден член е претседател. Претседателот и членовите на Комисијата можат да имаат заменици.

(2) Комисијата може да овласти одделен свој член да презема одделни дејствија во прекршочната постапка.

(3) Претседателот и членовите на Комисијата како и нивните заменици, ги определува управникот на царинарницата од редот на работниците на царинарницата.

(4) По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој член, прекршочната постапка според чл. 379 и 380 од овој закон ја води и решение за прекршокот донесува овластеното службено лице на царинарницата.“

Член 83

Член 394 се менува и гласи:

„(1) За водење на прекршочна постапка месно е надлежна царинарницата на чие подрачје е сторен прекршокот.“

(2) Ако надлежноста не може да се определи според местото на извршувањето на прекршокот, таа се определува според живеалиштето односно престојувалиштето на поединецот — сторител на прекршокот, а ако прекршокот го сторило правно лице — според седиштето на правното лице.“

Член 84

Член 395 се менува и гласи:

„(1) Против решението за прекршокот донесено во прв степен може да се изјави жалба до Сојузниот совет за прекршоци.

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението. Жалба се изјавува до царинарницата чија комисија односно овластено службено лице, донело решение за прекршокот во прв степен.“

Член 85

Член 396 се менува и гласи:

„Комисијата води прекршочна постапка според одредбите на Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Член 86

Во член 397 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Сојузниот извршен совет може независно од одредбите на овој закон, да им ја отстапи продажбата на царинските стоки на организациите на здружен труд и на други организации, што со сојузен закон се овластени да можат да вршат продажба на царински стоки.“

Член 87

Член 399 се брише.

Член 88

Во член 3 став 1, член 100 став 1, член 148 став 2, член 164 став 1 и член 327 став 1 зборовите: „територијата на Југославија“, се заменуваат со зборовите: „територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Во член 18 став 2 точка 4, член 26 став 2, член 28 точ. 3, 4, 5, 6, 9 и 14, член 29 став 1 точка 1, член 30 ст. 1 и 5 и во член 46 ст. 1 и 2 зборовите: „југословенски државјани“ односно „југословенските државјани“ се заменуваат со зборовите: „државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ односно „државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 89

Член 400 се менува и гласи:

„Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Одлуката за ослободување на организациите на здружен труд од плаќање царина на увозот на авиони што се увезуваат како замена за авиони уништени во несреќи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/76) и Одлуката за условите за враќање на царината платена на увезените стоки употребени во производството на домашни стоки што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 61/75 и 33/77).“

Член 90

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Царинскиот закон.

Член 91

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1979 година.

586.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНКИ ИЗВЕДУВАЧ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 јули 1979 година.

ПР бр. 804

20 јули 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНКИ ИЗВЕДУВАЧ

Член 1

Во Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76) во член 1 став 2 зборовите: „или физичко“ се бришат.

Став 3 се брише.

Член 2

Во член 2 став 1 точка 4 по зборот: „опремата“ се додаваат записка и зборовите: „надзор над изградбата на објектот“, а на крајот точката се заменува со точка и записка и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) давање стручна помош во текот на градењето и во работите на изградените објекти.“

Во став 2 зборот: „три“ се заменува со зборот: „четири“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Под изведување на одделни видови работи или работи што се дел од дејствијата на инвестициони објект, се подразбираат работите во врска со изведувањето на инвестиционите работи што се составен дел на работите од точ. 1 до 5 став 1 на овој член, кои се врзани за определен инвестиционен објект и се вршат со учество на странски изведувач.“

Член 3

Во член 5 став 1 точка 2 зборовите: „или физички“ се бришат.

Член 4

Во член 7 став 2 точка 1 се менува и гласи:

„1) ако инвеститорот има со договор обезбедена долгорочна производствена кооперација или соработка остварена според договор за вложување средства на странски лица заради заедничко работење; или“.

Член 5

По член 11^а се додава нов член 11а, кој гласи:

„Договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач не може да биде во спротивност со општествениот план на Југославија, со договорите за основите на општествениот план на Југославија, со општествениот план на републиката односно со општествениот план на автономната покраина, со договорите за основите на општествениот план на републиката односно на автономната покраина и со општествените договори, како и со самоуправниите спогодби што ги склучиле организациите на здружен труд.

Договорот од став 1 на овој член не може да биде во спротивност со проекцијата на платниот биланс на Југославија и со проекцијата на девизниот биланс на Југославија, со проекцијата на платно-билансната позиција на републиката односно на автономната покраина и со проекцијата на девизно-билансната позиција на републиката односно на автономната покраина, а мора да биде во согласност со самоуправната спогодба за начинот и постапката за остварување на договорениот обем на увозот на стоки и услуги и друг одлив на девизи склучена во рамките на самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката односно на автономната покраина.“

Член 6

Во член 12 став 2 точка 2 се менува и гласи:

„2) дека со договорот е предвидено применување на меѓународни или странски стандарди, странски прописи за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот, а за тоа не се исполнети условите од член 13 на овој закон.“

На крајот на точка 4 точката се заменува со точка и записка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„5) дека не е поднесен доказ оти се обезбедени девизи за плаќање на странскиот изведувач според склучениот договор, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство;

6) дека договорот не содржи обврска за изведувачот при изведувањето на инвестиционите работи да се придржува кон техничките прописи во Југославија“

Во став 3 бројот: „30“ се заменува со бројот: „45“

Став 6 се менува и гласи:

„Решението за запишување на договорот во посебен регистар се доставува до подносителот на барањето, до надлежниот републички односно покраински орган и до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина.“

Став 8 се брише.

По досегашниот став 9, кој станува став 8, се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Извод од регистарот може да се издаде само ако за тоа постои оправдан интерес на организацијата или на лицето што го бара изводот.

Организацијата или лицето што сака да добие извод од регистарот поднесува за тоа писмено образложено барање до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Изводот од регистарот се доставува до надлежниот републички односно покраински орган.

Поблиски прописи за начинот и постапката за издавање изводи од регистарот донесува, по потреба, претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.“

Член 7

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи:

„Кон барањето за запишување на договорот во посебен регистар се поднесува:

1) договорот составен на еден од јазиците на народите на Југославија, во три примероци; ;

2) потврда од Стопанската комора на Југославија дека се исполнети условите од член 4 и мислењето на Стопанската комора на Југославија од член 12 на овој закон;

3) доказ дека се обезбедени девизи за плаќање на странскиот изведувач според склучениот договор;

4) потврда од Сојузниот завод за стандардизација дека предметот на договорот е во согласност со техничките нормативи, со нормите на квалитетот и со југословенските стандарди односно дека се исполнети условите од член 13 на овој закон.

Ако органите и организациите од чл. 4, 12, 13 и 15 на овој закон не дадат потврда односно мислење во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, ќе се смета дека мислењето на тие органи односно организации е позитивно.

Барањето за запишување на договорот во посебен регистар се поднесува во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот.“

Член 8

Член 13 се менува и гласи:

„При изградбата на инвестиционен објект односно при изведувањето на одделни работи на инвестициониот објект од страна на странски изведувач, можат по исклучок да се применуваат стандарди на меѓународни или странски национални организации за стандардизација, како и прописи на странски држави за техничките нормативи, нормативите за хигиенско-техничка заштита и заштита на човековата средина односно за нормите на квалитетот што не се во спротивност со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот.

Ако за определен производ (материјал, градежни или друг објект, постројка, уред, опрема), производствен процес, услуга односно работи не се донесени прописи за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот, при изградбата на инвестиционен објект односно при изведувањето на одделни работи на инвестициониот објект од страна на странски изведувач можат да се применуваат стандарди на меѓународни или странски национални организации за стандардизација како и прописи на странски држави за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, меѓународни стандарди и странски стандарди и прописи можат да се применат само ако тоа го одобри Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот завод за стандардизација и ако примената на тие стандарди и прописи е предвидена со договорот со кој изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестициониот објект му се отстапува на странски изведувач.

За примена на меѓународните стандарди и на странските стандарди и прописи во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, пред склучувањето на договорот мора да се прибави потврда од Сојузниот завод за стандардизација дека се исполнети условите од став 3 на овој член.“

Член 9

Во член 15 став 1 зборовите: „и странскиот изведувач“ се заменуваат со зборовите: „домашниот инвеститор“.

Во став 2 зборовите: „странскиот изведувач“ се заменуваат со зборовите: „домашниот инвеститор.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одобрењето од став 2 на овој член се дава кон решението за запишување на договорот во посебен регистар од член 12 на овој закон. Составен дел на одобрењето е спецификацијата што се одобрува.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

Член 10

Член 22 се менува и гласи:

„Домашниот инвеститор врши плаќање според договорот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач врз основа на правото на плаќање што е утврдено со самоуправната спогодба според член 69 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство во рамките на самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката односно на автономната покраина“.

Член 11

Член 23 се брише.

Член 12

Во член 25 став 1 точка 3 зборовите: „или фирми“ се бришат.

Член 13

Член 27 се брише.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

587.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 јули 1979 година.

ПР бр. 793

20 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Брез Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат републиките и автономните покраини со свој придонес.

Придонесот од републиките и автономните покраини се утврдува сразмерно на нивното учество во номиналниот општествен производ на вкупното стопанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија остварен во претходната година пресметан според принципите на чисти дејности, а врз основа на последните официјални статистички податоци со кои се располага во време на утврдувањето на тој придонес.

Член 3

Износот на средствата за наместо е од овој закон ќе се утврди со посебен сојузен закон што ќе се донесе до 15 декември 1979 година, врз основа на конечната процена на височината на штетата што ја претрпело подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора од катастрофалниот земјотрес во 1979 година.

Са законот од став 1 на овој член ќе се утврди и периодот во кој републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат со свои придонеси средствата од тој закон и ќе се регулира утврдувањето на износите на придонесите од републиките и од автономните покраини за одделни години на тој период.

Процената на штетата од став 1 на овој член ќе се утврди врз основа на Упатството за Единствената методологија за процена на штетите од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/79).

Член 4

Ако во текот на обновата и изградбата на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора, што го погоди катастрофалниот земјотрес, се утврди дека дошло до зголемување на цените на инвестиционата опрема и цените за градење во однос на цените на 31 декември 1979 година, Собранието на СФРЈ во рок од 60 дена по објавувањето на податоците за цените, секоја година, за минатата година, до крајот на периодот на обновата и изградбата на ова подрачје ќе го зголемува износот на средствата од член 1 на овој закон за остварениот процент на зголемувањето на цените.

Со законот од член 3 став 1 врз основа на процена на штетите во смисла на член 3 став 3 од овој закон, ќе се утврди структурата на штетите која ќе служи како основа на ревалоризација според критериумите од претходниот став.

Утврдувањето на изменетиот вкупен износ на средствата во смисла на претходниот став ќе се врши врз основа на официјалните дефинитивни податоци што ги издава Сојузниот завод за статистика.

Член 5

Средствата од придонесите што ќе се утврдат според член 2 на овој закон ѝ се даваат на Социјалистичка Република Црна Гора без обврска за враќање.

Член 8

Со посебниот сојузен закон од член 3 на овој закон, покрај средствата што се даваат без обврска за враќање, ќе се утврди и износот на средствата што републиките и автономните покраини ги обезбедуваат за давање кредити за поправки и изградба на станбени згради и станови и на стопански објекти во сопственост на граѓани на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што настрада од катастрофалниот земјотрес во 1979 година. Со тој закон ќе се утврдат и условите под кои тие средства ќе им се враќаат на републиките и на автономните покраини.

Член 7

Републиките и автономните покраини со свои прописи ќе ги утврдат изворите на приходите од кои ќе обезбедат средства за намените утврдени со овој закон.

Член 8

Републиките и автономните покраини придонесите од член 2 на овој закон ќе ги уплатуваат во корист на Фондот за обнова и изградба на подрачјето настрадао од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора (во натамошниот текст: Фонд), чиј основач е Социјалистичка Република Црна Гора.

Член 9

Републиките и автономните покраини придонесите од член 2 на овој закон ќе ги уплатуваат во корист на Фондот годишно во 12 месечни рати, и тоа најдоцна до 15-тиот во месецот за изминатиот месец.

Член 10

Ако републиката односно автономната покраина не го уплати својот придонес во рокот од член 9 на овој закон, Службата на општественото книговодство на Југославија износот на неуплатениот придонес ќе го пренесе од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на сметката на Фондот.

Член 11

Средствата што се обезбедуваат според одредбите од овој закон, поаѓајќи од потребата да се обезбеди обновата и изградбата на оштетените и уништетите објекти во согласност со програмата и со планот за употреба на средствата на Фондот, се користат за:

- 1) обнова и изградба на стопански објекти, на објекти од општествениот стандард, на културно-историски споменици и на објекти во општа употреба;
- 2) реконструкција и изградба на инфраструктурни објекти и системи;
- 3) поправка и изградба на станови и на станбени згради во општествена сопственост;
- 4) санација на организациите на здружен труд што во своето работење искажуваат загуба која е непосредна последица од земјотресот, утврдена врз основа на Упатството од став 3 на член 3 на овој закон;
- 5) обнова и изградба на објектите на Југословенската народна армија и на други објекти во поглед на кои федерацијата има право на располагање;
- 6) давање дел од средствата на граѓани за поправки односно за изградба на станови и станбени згради и на стопански објекти во нивна сопственост;
- 7) подготвителни работи за обнова и изградба, планирање, проектирање, расчистување и уредување на земјиште;

8) отстранување на други последици непосредно предизвикани од катастрофалниот земјотрес што ќе се утврдат со посебниот сојузен закон од член 3 на овој закон.

Под обнова и изградба на оштетени и урнати објекти од став 1 на овој член се подразбира нивно-то современо техничко-технолошко ниво и развојот на капацитетите што би се остварило да не се објектите оштетени односно уништени при катастрофалниот земјотрес.

Член 12

Фондот е должен средствата што му се обезбедуваат според одредбите на овој закон да ги користи за намените утврдени во член 11 на овој закон.

Фондот е должен за користењето на средствата што му се обезбедуваат според одредбите на овој закон да поднесува до Собранието на СФРЈ, до собранијата на републиките и до собранијата на автономните покраини, извештај за користењето на тие средства, до крајот на мај тековната година за изминатата година.

Член 13

Фондот е должен да даде податоци и да му овозможи увид во документацијата на сојузниот орган надлежен за работи на финансиите заради контрола на наменското користење на средствата што му се обезбедуваат според одредбите на овој закон.

Член 14

До конечното утврдување на износите на средствата според член 3 став 1 од закон, републиките и автономните покраини во 1979 година ќе издвојат на име свој придонес 5.000.000.000 динари, и тоа:

Републики односно автономни покраини	Динари
1) СР Босна и Херцеговина	627.500.000
2) СР Македонија	274.500.000
3) СР Словенија	804.000.000
4) СР Србија	1.202.500.000
6) СР Хрватска	1.328.000.000
7) СР Црна Гора	96.500.000
8) САП Војводина	562.500.000
9) САП Косово	104.500.000

Во износот на средствата од став 1 на овој член ќе се засметаат и износите што општествени-те правни лица од териториите на републиките и автономните покраини, ги уплатиле во корист на Фондот до денот на влегувањето во сила на овој закон. Преостанатот износ на име свој придонес од став 1 на овој член републиките и автономните покраини ќе ги уплатат на сметката на Фондот во три еднакви рати, и тоа: првата до крајот на август, втората до крајот на октомври и третата до крајот на декември 1979 година.

Ако републиката односно автономната покраина не го уплати придонесот во роковите утврдени во став 2 на овој член, Службата на општественото книговодство на Југославија, износот на неуплатениот придонес ќе го пренесе од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на сметката на Фондот.

Член 15

До поднесувањето на посебниот сојузен закон од член 3 на овој закон, Народната банка на Југославија, ако средствата за кредитирање на поправки и за изградба на станбени згради и станови и на стопански објекти во сопственост на граѓани утврдени со Законот за измени и дополнувања на Законот за обезбедување средства за отстранување на пос-

ледиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79) не бидат доволни, на банката што ќе ја определи Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, ќе ѝ обезбеди преку Народната банка на Црна Гора, краткорочен кредит од средствата на емисијата во износ до една милијарда динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе ѝ се вратат на Народната банка на Југославија до 31 декември 1979 година

Член 16

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

588.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 И 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за посебните наменски дополнителни средства за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби во Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 и 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 јули 1979 година.

ПР бр. 795

26 јули 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНИТЕ НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 И 1980 ГОДИНА

Член 1

На Социјалистичка Република Црна Гора, заради отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес во 1979 година, ѝ се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата за 1979 година и во Буџетот на федерацијата за 1980 година посебни наменски дополнителни средства за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби.

Член 2

Височината на средствата од член 1 на овој закон за 1979 година ќе се утврди во износ со кој се обезбедуваат приходи за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби во Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службени лист на СР Црне Горе“, бр. 16/79), а за 1980 година во износ зголемен за планираната стапка на растежот на средствата за општа и заедничка

потрошувачка утврдена во Резолуцијата за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1979 до 1980 година во 1980 година.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон ќе ѝ се уплатуваат на Социјалистичка Република Црна Гора месечно, во вид на аконтација во рамките на планираните средства за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби, а конечната пресметка и исплата на тие средства ќе се изврши по истекот на годината врз основа на остварените приходи за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби во Социјалистичка Република Црна Гора.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

589.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ШТО ГО ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 1979 ГОДИНА

Се прогласува Законот за преземање обврски на федерацијата за враќање на ануитетите по определени кредити одобрени на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 јули 1979 година.

ПР бр. 794

20 јули 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

До донесувањето на посебен сојузен закон за регулирање на враќањето на ануитетите, што ќе се донесе најдоцна до 15 декември 1979 година, феде-

рацијата презема обврска за отплата на ануитетите што втасуваат по 15 април 1979 година, по кредитите одобрени на основните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници што претрпеле штета од земјотресот во 1979 година на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора.

Член 2

Под кредити одобрени на основните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници што претрпеле штета од земјотресот во 1979 година на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора се подразбираат, во смисла на овој закон, кредитите што се одобрени од:

- 1) странски кредитори;
- 2) Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;
- 3) банките и други финансиски организации, освен кредитите на Народната банка на Југославија што им се дадени на банките во 1975 година за определени намени.

Член 3

Ануитетите по странските кредити од член 2 точка 1 на овој закон, што втасуваат во периодот од 15 април 1979 година до донесувањето на законот од член 1 на овој закон, Народната банка на Југославија ќе ги исплати врз товар на девизните резерви на Југославија, со ангажирање заем од емисијата до износот на динарската противвредност на втасаните ануитети, а втасаните ануитети по кредитите од член 2 точ. 2 и 3 на овој закон федерацијата ќе ги намира од средствата на буџетот.

Член 4

Поблиско упатство за поднесување на барања и за контрола на втасаните ануитети донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

590.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за преземање на обврските на републиките и автономните покраини за враќање на ануитетите по кредитите дадени на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот

до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 јули 1979 година.

ПР бр. 799

20 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово се ослободуваат од уплата на ануитетите, што се пресметуваат до крајот на 1979 година а втасуваат на 1 јануари 1980 година и на ануитетите што се пресметуваат до крајот на 1980 година а втасуваат на 1 јануари 1981 година, по кредитите дадени од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

Член 2

Републиките и автономните покраини ги преземаат обврските од член 1 на овој закон, по кредитите дадени од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, чии корисници се организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 3

Средствата за намената од член 2 на овој закон ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини со свои прописи.

Член 4

Во рамките на мерките за развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година ќе се регулира начинот и условите под кои Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе ги намира обврските спрема републиките и автономните покраини за преземените ануитети од член 2 на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

591.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ВТОРОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата на додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод второто општо пополнување на средствата на тој фонд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките од 18 јули 1979 година.

ПР бр. 803

18 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ВТОРОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД

Член 1

За додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој, по повод второто општо пополнување на средствата на тој фонд во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства во износ од 125,732.600 динари, како противвредност на 6,000.000 пресметковни единици на Африканскиот фонд за развој спрема односот од 20,955.434 динари за една пресметковна единица.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години, и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 62,866.300 динари, како противвредност на 3,000.000 пресметковни единици на Африканскиот фонд за развој;

2) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — 62,866.300 динари, како противвредност на 3,000.000 пресметковни единици на Африканскиот фонд за развој.

Член 2

Конечниот износ на обврската од член 1 на овој закон за одделна година, ќе се утврди при донесувањето на буџетот на федерацијата за 1980 година односно за 1981 година, врз основа на односот на пресметковната единица на Африканскиот фонд за развој спрема динарот во време на донесувањето на буџетот.

Член 3

Средствата утврдени според член 2 на овој закон се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија и можат, на барање од Африканскиот фонд за развој, да се користат во динари или во конвертибилни девизи.

Член 4

Овој закон легува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

592.

Врз основа на член 349 став 4 и член 348 став 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 17 јули 1979 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I

Се резрешува од функцијата член односно потпретседател на Сојузниот извршен совет инж. Андреј Маринц.

II

За член односно потпретседател на Сојузниот извршен совет се избира Звоне Драган.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 177
18 јули 1979 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и покраините. Претседател на Сојузниот собор.

Зоран Полич, с. р. Доброслав Кулафиќ, с. р.

593.

Врз основа на член 288 точка 3, во врска со член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 17 јули 1979 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 јули 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судии на Уставниот суд на Југославија се избираат:

1. д-р Васил Гривчев од СР Македонија,
2. Јаким Спировски, од СР Македонија,

3. Иван Франко, од СР Словенија, и
4. д-р Јосип Трајковиќ, од СР Србија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 179
18 јули 1978 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и покраините.
Зоран Попич, с. р.

Претседател на Срјузниот
сбор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

594.

Врз основа на член 78 став 2 во врска со член 127 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДИНАРИТЕ ОСТВАРЕНИ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ И СО ПРОДАЖБА НА СТОКИ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ВО 1979 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои динарите остварени со давање определени услуги во земјата и во странство односно со продажба на определени стоки на странски лица во земјата, како и динарите остварени со давање определени услуги на домашни лица, се пресметуваат како девизен прилив.

2. Организациите на здружен труд можат како девизен прилив да ги пресметуваат динарите остварени со давање на странски лица услуги на сместување, пансион и други угостителски услуги во туристичките објекти, во бањски и климатски лекувалишта; услуги на туристичките агенции; услуги на организирање, посредување и вршење на туристички патувања и излети; услуги на превоз на туристи по море, езера и реки; услуги на изнајмување возила и пловила; услуги на организирање лов и риболов; услуги на марини и терцијарни спортско-туристички аеродроми; угостителски услуги дадени во простории на играчници на среќа; услуги на сместување во објекти за сместување што ги закупиле организациите на здружен труд од физички лица врз основа на договорот за трајна соработка; услуги во врска со посети на природни и културно-историски знаменитости; услуги на користење гаражи, паркиралишта и сали; услуги на тераси, плажи и базени; услуги на перење и чистење на рубелина и облека, како и козметичарски и берберско-фризерски услуги; услуги на изнајмување реквизити за спорт и разонода; услуги на поправки и одржување на возила и пловила и други слични услуги; како и со продажба на определени стоки на странски лица потребни за давање на наведените услуги.

Динарите остварени со давање услуги што немаат карактер на угостителски услуги, а се вршат со угостителските услуги во туристички објекти и во бањски и климатски лекувалишта им се пресметуваат на организациите на здружен труд како девизен прилив за делот на услугите што ги извршиле на странски лица, ако тие организации во

своите капацитети даваат и услуги на сместување и пансион.

Основица за утврдување на девизниот прилив од ст. 1 и 2 на оваа точка во текот на годината е вкупно остварената реализација од извршените услуги од страна на основните организации на здружен труд што имаат капацитети за сместување, поделени сразмерно на учеството на ноќевањето на странски лица во вкупниот број ноќевања што ги остварила основната организација на здружен труд во периодот за кој се поднесува пресметката, со тоа што од така утврдениот износ се одбива наплатата извршена во девизи.

Од евидентираната реализација на основните организации на здружен труд што служи како основа за утврдување на девизниот прилив од став 3 на оваа точка, се иззема реализацијата од дејностите што немаат карактер на угостителско-туристички услуги наведени во ст. 1 и 2 на оваа точка, како и реализацијата што се однесува на услугите, што по правило не ги користат странски гости, како што се: услугите во ресторани што не се непосредно покрај или во рамките на објектите на сместување, во ресторани за општествена исхрана и нивни истурени пунктови, во самопослуги, во експрес ресторани и киосци за продажба на прехранбени и други производи. Во вкупно остварената реализација за утврдување на девизниот прилив во смисла на став 3 од оваа точка влегуваат наплатените услуги во истурени пунктови и киосци за продажба на прехранбени и други производи ако се наоѓаат тие непосредно покрај кампови односно објекти или во рамките на кампови односно во објекти во кои престојуваат странски гости. Основицата за утврдување на девизниот прилив се утврдува во смисла на став 3 од оваа точка.

По исклучок од ст. 3 и 4 на оваа точка, во евидентираната реализација на основните организации на здружен труд што служи како основа за утврдување на девизниот прилив од став 3 на оваа точка влегува и реализацијата на ресторани што не се непосредно покрај или во рамките на објекти за сместување а услугите во тие ресторани претежно ги користат странски гости. Списокот на ресторани што имаат право на таа пресметка го утврдува органот на управување со основната организација на здружен труд во чиј организационен состав се наоѓаат тие ресторани што го потврдува надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа таа основна организација на здружен труд. Основицата за пресметка на таа реализација ја сочинува вкупно остварената реализација во тие ресторани поделена сразмерно на учеството на ноќевањето на странски лица во вкупниот број ноќевања што ги остварила основната организација на здружен труд во чиј состав се наоѓаат рестораните утврдени со наведениот список.

Провизијата наплатена по основ на извршените менувачки услуги им се признава на основните организации на здружен труд што вршат менувачки работи како основа за утврдување на девизниот прилив.

Провизијата наплатена по основ на извршените менувачки услуги во основните организации на здружен труд што имаат сместувачки капацитети посебно се искажува и признава како основа за утврдување на девизниот прилив во смисла на став 3 од оваа точка за кој износ се намалува вкупната реализација од извршените други услуги.

Основицата од став 3 на оваа точка се утврдува врз основа на книговодствените податоци и податоците за евиденцијата за ноќевања на странски лица, заверени од страна на овластеното лице на основната организација на здружен труд што ја извршила услугата.

Организациите на здружен труд што немаат сместувачки капацитети, можат како девизен прилив да ги пресметуваат динарите што ќе ги остварат со давање на странски лица: услуги на организирање, посредување и вршење на туристички патувања и излети; услуги на морини, rent-a-car служби; услуги на терцијарни спортски туристички аеродроми; угостителски услуги дадени во просториите на играчници на среќа; услуги за изнајмување возила и пловила; агенциски услуги на приватно сместување на странски лица (за износ на трошоците и провизиите наплатени од странски лица); услуги на организирање лов и риболов; услуги во врска со посети на природно-историски објекти; услуги на изнајмување реквизити за спорт и разонода, како и други услуги од став 1 на оваа точка дадени на странски лица. Основицата за утврдување на девизниот прилив во текот на годината ја сочинува остварената реализација од тие услуги дадени на странски лица. Како доказ дека е услугата извршена на странско лице, се поднесува рекапитулација, направена врз основа на документацијата од која може да се утврди дека услугата му е дадена на странско лице и од книговодствените податоци, заверена од страна на овластеното лице на основната организација на здружен труд што ја извршила услугата.

Девизниот прилив на поединечните организации на здружен труд во републиките односно во автономните покраини пресметан во тековната година не може да ги пречекори износите остварени во таа година од основите утврдени со точка 5 одредба под 3 под б) и в) на Одлуката за методологијата и критериумите за утврдување и за методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1979 и 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79).

Пресметката на девизниот прилив според оваа точка во текот на годината организациите на здружен труд ја вршат тримесечно и кумулативно за изминатиот период. Податоците за остварениот девизен прилив по републиките и автономните покраини ги обезбедуваат Народната банка на Југославија и народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини. Ако износот на динари по тримесечните пресметки на организациите на здружен труд во републиката односно во автономната покраина биде поголем од остварениот износ што според податоците на Народната банка на Југославија по тој основ влегува во проекцијата на платнобилансната и девизнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина, пресметаниот износ сразмерно им се намалува на организациите на здружен труд. Конечна пресметка на девизниот прилив според оваа точка се врши во рамките на пресметката за четвртото тримесечје.

3. Организациите на здружен труд што се регистрирани за продажба на меѓународни карти (туристички агенции) можат како девизен прилив да ги пресметаат динарите остварени со давање услуги на туристичките агенции и услуги на агенциски посредувања за превоз на странски релации, извршени на странски лица и на домашни лица од точка 4 на оваа одлука, под услов да поднесат како доказ рекапитулација на продадените превозни исправи (меѓународни карти) со назначување на износот на провизијата што им ја одобруваат превозниците, а превозниците — рекапитулација на продадените превозни исправи по одбивање на провизијата одобрена на туристички агенции.

4. Организациите на здружен труд можат како девизен прилив да ги пресметаат динарите остварени од домашни лица за:

1) превоз на патници и стоки по мориња, езера и реки од домашна лука односно пристаниште во други земји и обратно, во меѓународниот сообраќај, како и надвор од територијалните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) превоз на патници и стоки во меѓународниот воздушен сообраќај;

3) превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај, од појдовното место до местото на определување и обратно;

4) превоз на стоки односно превоз на патници во меѓународниот железнички сообраќај во износ на наплатениот превоз од појдовната станица во земјата до југословенската граница, извршен врз основа на меѓународни превозни исправи во директно отправање за странство според меѓународните тарифи;

5) услуги на влечење, спасување и вадење пловни објекти, извршени надвор од територијалните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

6) услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, за стручни експертизи, анализи, студии и проекти како и за други слични услуги извршени во странство;

7) динарски наплати остварени со давање агенциски услуги на домашни лица при закупување бродски простор во поморски превоз на меѓународни релации.

Организацијата на здружен труд — давател на услуга при пресметувањето на девизниот прилив остварен во динари од домашни лица е должна да поднесе доказ за извршената и наплатената услуга од став 1 на оваа точка (рекапитулација на превозни исправи, поставена врз основа на книговодствените податоци).

Организацијата на здружен труд — корисник на услуга од став 1 на оваа точка е должна истовремено со динарското плаќање на услуга на организацијата на здружен труд — давател на услугата, да ѝ издаде на банката налог за намалување на својот девизен прилив.

Одредбата од став 3 на оваа точка се применува под услов да не се склучени самоуправните спогодби предвидени со член 67 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

5. Упатство за применување на одредбите на оваа одлука и за водење, прикажување и доставување на евиденцијата дава, по потреба, сојузниот секретар за финансии.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Е. п. бр. 681

20 јули 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

595.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиточна храна и добиток им се забранува да употребуваат пченица за производство на добиточна храна и исхрана на добиток.

2. На земјоделците што произведуваат пченица им се забранува да употребуваат пченица за исхрана на добиток.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, може да одобри пченица да се користи за исхрана на риби во рибници, како и пченица што не е погодна за човечка исхрана поради тоа што отстапува значително од пропишаниот квалитет, да се користи за производство на добиточна храна.

4. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок земјоделец што ја употребува пченицата од точка 2 на оваа одлука за исхрана на добиток.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 679

20 јули 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

596.

Врз основа на член 45 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77) во член 15 зборовите: „и психотропни супстанции“, се бришат.

Член 2

Член 16 се менува и гласи:
„Како лекови, во смисла на член 15 од овој правилник, се сметаат лековите кои во својот состав содржат една од следните супстанции:

- 1) алобарбитон;
- 2) амфетамин;
- 3) амобарбитон
- 4) барбитон;
- 5) бралобарбитон;

- 6) циклобарбитон;
- 7) дифеноксилат;
- 8) фенобарбитон;
- 9) фентанил;
- 10) фолкодин;
- 11) глутетимид;
- 12) кодеин;
- 13) кокаин;
- 14) мепробамат;
- 15) метадон;
- 16) метаквалон;
- 17) метилфенобарбитон;
- 18) морфин;
- 19) оксикодон;
- 20) опиум;
- 21) пентобарбитон;
- 22) петидин;
- 23) пифитрамид;
- 24) секобарбитон;
- 25) тилидин;
- 26) винилбитон.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на лековите што во својот состав содржат:

1) повеќе од 100 mg фолкодин во поединечна доза односно повеќе од 2,5% во неподелен облик на лекот;

2) повеќе од 30 mg кодеин во комбинации со други лековити супстанции, во поединечна доза односно повеќе од 2,5% во неподелен облик на лекот;

3) повеќе од 50 mg амобарбитон во комбинации со други лековити супстанции во поединечна доза односно повеќе од 2,5% во неподелен облик на лекот;

4) повеќе од 50 mg фенобарбитон во комбинации со други лековити супстанции во поединечна доза односно повеќе од 2,5% во неподелен облик на лекот;

5) повеќе од 25 mg дифеноксилат во облик на база, во поединечна доза со соодветна доза на атропин.“

Член 3

Во член 20 став 1 зборовите: „или психотропни супстанции“ се бришат.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2417

10 јуни 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,

Светозар Пеневски, с. р.

597.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ШЕРНАСARDIN ДРАЖЕИ à 30 ПАРЧИЊА, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 1183/77, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „ФАРМАКОС“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот ШЕРНАСARDIN дражеи à 30 парчиња, број на серијата 1183/77, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ФАРМАКОС“ — Призрен, кој е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4040
9 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеневски, с. р.

598.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ВИТАМИН С ТАБЛЕТИ à 20 x 0,5 g, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 120178, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „ФАРМАКОС“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот ВИТАМИН С таблети à 20 x 0,5 g, број на серијата 120178, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ФАРМАКОС“ — Призрен, кој е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4038
9 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеневски, с. р.

599.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ NEOGENOL A, ЛОСИОН à 45 ml, СЕРИЈА БР. 7903079, 7903080, 7904082 И 790482, ПРОИЗВОД НА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА „МЕРИМА“ — КРУШЕВАЦ

1. Се повлекува од промет лекот NEOGENOL A, лосион à 45 ml, серија бр. 7903079, 7903080, 7904082 и 790482, производ на Хемиската индустрија „МЕРИ-

МА“ — Крушевац, што е пуштен во промет противно одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4036
9 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјал-
на заштита
Светозар Пеневски, с. р.

600.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ DIGITOXIN КАПКИ à 10 ml, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 760201, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „ЗДРАВЉЕ“ — ЛЕСКОВАЦ

1. Се повлекува од промет лекот DIGITOXIN капки à 10 ml, број на серијата 760201, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ЗДРАВЉЕ“ — Лесковац, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4037
9 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеневски, с. р.

601.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ERGOTAN® ЛИНГВАЛЕТИ à 12 x 2 mg, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 760202, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „ЗДРАВЉЕ“ — ЛЕСКОВАЦ

1. Се повлекува од промет лекот ERGOTAN® лингвалети à 12 x 2 mg, број на серијата 760202,

производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Здравље“ — Лесковац, кој е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-4039
9 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,

Светозар Пеповски, с. р.

602.

Врз основа на член 30 ст. 1, 4 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ — РУДИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

1. Општи одредби

Член 1

Како подготвување на минерални сировини — руди на обоени метали, во смисла на овој правилник, се сметаат низа технолошки операции што според определен ред се одвиваат заради добивање на соодветни производи. Под тие операции се подразбираат: 1) складирање на рудата; 2) внатрешен транспорт на рудата; 3) дробење; 4) мелење; 5) класирање по крупност; 6) концентрација; 7) лужење; 8) термичко сушење; 9) окрупнување; 10) хомогенизација; 11) транспорт на пулпа; 12) одводнување на производите; 13) складирање на производите; 14) одвојување на јаловината; 15) снабдување со вода; 16) отпрашување; 17) складирање; 18) подготвување и распределба на реагенсите; 19) пречистување на отпадните води.

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на постојните објекти, опремата и инсталацијата што не ја загрозуваат техничката безбедност на технолошкиот процес.

Член 2

Заради избор на најповолниот технолошки процес, за подготвување на минералните сировини, за пресметка на економичноста на преработката и на употребата на производите, за избор на соодветна основна технолошка опрема и заради добивање на показатели за видот, квалитетот и вредноста на добиените производи, мораат да се извршат лабораториски, полуиндустриски и индустриски испитувања, под условите и на начинот што се определени со овој правилник.

II. Испитување

Член 3

Со лабораториските испитувања треба да се утврдат:

- 1) хемискиот состав на рудата и на производите на концентрацијата;
- 2) минеролошкиот состав на рудата и на производите на концентрацијата;
- 3) гранулометрискиот состав на мострите на рудата и на производите на подготвувањето и концентрацијата;
- 4) физичките особини на рудата и на производите, подготвувањето и концентрацијата на рудата, зафатнинската густина на масата и на насипната маса, тврдоста, индексот на меливост, уделот на влагата, аголот на точење, елементите за одводнување и хидрауличен транспорт на производите на концентрацијата; начинот на пречистување на отпадните води и гасови;
- 5) постапките за подготвување и концентрација и параметрите што го условуваат процесот;
- 6) својствата на конечните производи;
- 7) билансот на концентрацијата;
- 8) квалитативните шеми на технолошкиот процес;
- 9) начинот на определување на физичките, хемиските и другите својства на мострите на рудите и на производите на концентрацијата според прописите за југословенските стандарди.

Член 4

Полуиндустриските испитувања се вршат според шемата и условите утврдени со лабораториските испитувања заради проверка и потврдување на резултатите од лабораториските испитувања. Траењето на едно полуиндустриско испитување треба да изнесува најмалку шест часови.

Член 5

Интегралните индустриски испитувања се вршат според шемата на технолошкиот процес утврден со лабораториските или полуиндустриските испитувања.

Парцијалните индустриски испитувања (дробење, мелење, миење на рудата, гравитациона концентрација, магнетна концентрација, магнетизирачко прожење и одводнување) можат да се извршат без полуиндустриски испитувања.

Член 6

Лабораториските и полуиндустриските испитувања ги врши организацијата што е регистрирана за вршење на тие работи.

Член 7

Испитувања се вршат на мострите на рудата и на мострите на производите на концентрацијата.

Мострите наменети за испитувања во подготвувањето на минералните сировини, што му претходат на проектирањето и на изградбата или реконструкцијата на постројките за подготвување на минералните сировини, мораат да се земат во такво количество така што од нив да можат да се издвојат посебни мостри за соодветни испитувања од чл. 3 до 5 на овој правилник.

Мострите на рудата мораат да бидат репрезентативни за целото лежиште, односно за дел од лежиштето.

Независно од крупноста и својствата на сировината што лабораториски се испитува, количеството на испитаната мостра не може да биде помало од 500 kg. За полуиндустриски испитувања количеството на мострата не може да биде помало од 30 l.

Начинот на земање и на подготвување на мострите се врши според прописите за југословенските стандарди.

Член 8

Извештајот за извршените испитувања треба да содржи: резултати од предвидените испитувања, записник за земањето mostre на рудата, протокол за опитите, податоци за опремата и за нејзините капацитети и список на истражувачите и соработниците.

III. Постројки и уреди

Член 9

Работната платформа на приемните бункери и на уредите, мораат да имаат звучна и светлосна сигнализација за предупредување за почетокот и престанувањето на работата.

Член 10

Превртувачите на вагони што се наоѓаат на платформата на приемните бункери мораат да бидат оградени со ограда со решетки чија височина е најмалку 2 m. Отворите на решетките треба да се со големина најмногу 10 до 15 mm. Растојанието помеѓу работните платформи и превртувачите на вагоните треба да изнесува 60 mm.

Член 11

На рабовите на отворите на приемните бункери мораат да бидат поставени одбивници.

Член 12

Премините што служат за опслужување на жичарницата на приемната станица мораат да бидат со ширина најмалку 1 m.

Член 13

Отворите за полнење на приемните бункери мораат да имаат заштитна ограда.

Приемните бункери на рудата на истоварната станица на жичарницата мораат да бидат затворени со решетка со отвори од 400 × 400 mm.

Член 14

Просторот под затезниот тег мора да има ограда со височина најмалку 2 m, а бунарите на затезниот тег мораат да бидат покриени со натстрешник.

Член 15

На местата каде што се појавува прав мораат да се користат уредите за заштита од прав.

Член 16

Проточните бункери што не се полнат со камиони истресувачи мораат да бидат покриени со заштитни решетки. Ако се користат самонстоварни колички, отворите на тие бункери мораат да се прекријат со решетки со отвори чија ширина е од 200 mm и мораат да имаат ограда со височина најмалку 1,2 m.

Член 17

Работната платформа за работникот кој ја надгледува дробилката и нејзината работа мора да има решетеста ограда за заштита од можно исфрлување на парчиња руда од дробилката.

Заглавоните парчиња руда можат да се извлекуваат само со помош на лост, по запирањето на дробилката.

Член 18

Слуштањето на луѓе во приемниот, проточниот или акумулациониот бункер се дозволува само под следните услови:

1) работниците што вршат ремонт мораат да имаат заштитни појаси со јаке, кои мораат да се врзат за некој од елементите на конструкцијата на објектот;

2) во текот на изведувањето на работите јаке-то мора да биде затегнато;

3) забрането е врзување на јаке-то на заштитниот појас за шини на железницата, за рамка на транспортерот, на истоварната количка и за друга опрема;

4) при настанувањето на какви и да се опасности за работниците во бункерот, работниците треба брзо да се оддалечат од бункерот;

5) работата од бункерот мора да се одвива при присуство и постојана контрола на лицето одговорно за технички надзор;

6) не се дозволува симнување во бункерот на едно лице туку само на бригада од најмалку три лица;

7) за осветление во бункерот мора да се користи преносна лампа, со напон најмногу од 12 V;

8) вршењето минерски работи во бункерите се дозволува само на начинот определен со прописите за техничките нормативи за употреба на експлозивни средства во рударството.

Член 19

Уредите за пуштање во работа на дробилка, мелници и класификатори мораат да бидат на местото од кое може непосредно да се надгледува функционирањето на опремата што се пушта во погон.

Член 20

Платформите за опслужување на класификаторите мораат да бидат од ребрест лим или дрво и да се поставени 600 mm пониско од работ на коритото на класификаторот.

На страните наспроти коритата на класификаторите, работните платформи мораат да имаат метална ограда со височина 1200 mm.

При користењето на греблест класификатор или на класификатор со чанак, не смее да се врши набљудување и подмачкување на механизмот стоејќи на рамката на коритото на класификаторот.

Член 21

На класификаторите со ширина поголема од 1,8 m, покрај бочните платформи, мора да постои мост над класификаторите, со ограда за безбавно опслужување на механизмот.

Член 22

Сипките, со кои материјалот се доведува во машините и се одвезуваат производите на концентрацијата што имаат наклон поголем од 45°, мораат да бидат затворени.

Член 23

Радијалните згуснувачи, таложниците и коритата мораат да бидат оградени, ако горниот раб на нивниот сид е над нивото на работната платформа на височина помала од 1 m.

Член 24

Покрај главните пулповоди поставени на столбови, мостови, на наспини или засеци мораат да постојат премини со ширина најмалку од 1,5 m. Премините на столбови и мостови мораат да бидат оградени со ограда чија височина е најмалку 1,2 m.

Ремонт не смее да се врши на пулповод кој е под притисок.

Член 25

Мостовите за поврзување на колекторите на избистрените води на јаловиштето или нивното поврзување со брегот мора да бидат со ширина најмалку од 1 m. Мостот мора да биде ограден со ограда чија височина е најмалку 1,2 m.

Член 26

Максималното ниво на водата во таложното езеро на јаловиштето мора да биде најмалку за 1 m пониско од круната на наспаната брана (завршна падина).

Член 27

Јаловиштето мора да биде оградено зависно од локалните услови. На природите мораат да бидат поставени знаци на предупредување за опасност од користење на водата од јаловиштето (бањање во таложното езеро, поеење на добиток на природите и др.).

Член 28

Местата на работата мораат да бидат осветлени согласно со нормативите за природно и вештачко осветление во работните простории на постројките за подготвување на минерални сировини — руди на обоени метали, дадени во табелата D.

Табела D

Работен простор	Природно осветление		Вештачко осветление			
	Коефициент на осветленост при горно и комбинирано осветление	Коефициент на осветленост при боечно осветление	Најмала осветленост, l _x			
			Комбинирано осветление	Едно општо осветление	Комбинирано осветление	Едно општо осветление
			Со ламба	со сијалица	При луминисцентни ламби	
Одделение под бункерот; галерии на транспортни ленти; погон за дробење; одделение на опремата за концентрати; погон за згуснување и сушење	0,5	2	—	15	—	100
Одделение на просејување; погон за мелење, магнетна концентрација и флотација; претоварни места на транспортерите, одделение за земање мостри и скратување на мострите	0,5	2	—	30	—	120
Одделение за рачно одбирање на јаловината; погон за флотација и гравитациона концентрација	1,0	3	130	65	—	200
Одделение за растворање на реагенсите	1,0	3	—	25	—	100
Склад за дробење на рудата	0,5	1	—	10	—	—
Склад за концентрат и реагенси	0,25	1	—	10	—	—

Член 29

Постојаното вештачко осветление мора да биде исклучиво електрично. Сигурносното осветление, што е задолжително во просториите за подготвување на минерални сировини, мора да биде приклучено за независен извор.

Член 30

Во просториите загрозувани од експлозивни смеси мора да се вградува само експлозивно заштитена опрема.

Член 31

Сите платформи за опслужување, преминувачките мостови и скалите мораат да бидат стабилни со опрада чија височина е најмалку 1,0 m, со под поставен на височина од 0,3 m со надворешно опшивање по должината на оградата до височина од 0,2 m.

Член 32

Работните платформи распоредени на височина поголема од 1 m мораат да бидат оградени со ограда и да имаат скали.

Аголот на наклонот на скалите, работните платформи и на механизмите не смеа да биде поголем: од 45° — кога се постојано во експлоатација; 60° — кога се користат 1 до 2 пати во смена; 75° — во резервоарите во бункерите (се изземаат вертикалните резервоари и бункерите со заштитата).

Во сите случаи од став 2 на овој член широчината на скалите мора да биде најмалку 0,6 m, височината на скалите не повеќе од 0,3 m, а широчината на скалите — најмалку 0,25 m. Металните скали и платформи мораат да бидат изработени од ребрест лим.

Член 33

Сите резервоари и канали што се разместени во просториите и во индустрискиот круг мораат да имаат ограда со височина од 1 m, со надворешно опшивање по должината на оградата до височина од 0,2 m, а на местата на преминувањето преку нив, мораат да постојат мовчиња со широчина најмалку од 1 m.

Член 34

Цевките и жлебовите мораат да бидат надвор од работната платформа. Не е дозволено да се поставува цевковод за реагенси над местата за работа и на службените и главните премини.

Цевките и жлебовите што ја пресечуваат просторијата мораат да бидат на височина најмалку од 1,9 m над нивото на подот.

Цевките и жлебовите, освен за реагенсите, што ги пресечуваат главните премини мораат да бидат најмалку 2,2 m над нивото на подот, зависно од габаритот на транспортните средства и од товарот што се превезува со тоа средство.

Цевките и жлебовите на местата на пресечувањето на главните премини мораат да бидат положени во сандак или на дренажни платформи што не пропуштаат вода.

Член 35

За арматура под притисок, која има автоматско управување и контролни мерни прибори, а која е поставена над нивото на подот на височина што не обезбедува удобност на опслужувањето, по целата должина на линијата мора да се постави платформа со ширина најмалку од 0,8 m.

Член 36

Најмалото растојание помеѓу соседни машини и апарати и од сидот на работната просторија до опремата во таа просторија изнесува за:

- 1) главните премини — 1,5 m;
- 2) работните премини помеѓу машините — 1,2 m;
- 3) работните премини помеѓу сидот и машините — 1,0 m;
- 4) локалните стеснувања на работните премини помеѓу машините и помеѓу сидот и машините — 0,9 m;
- 5) премините за опслужување и ремонт на машините — 0,8 m;
- 6) премините за опслужување и ремонт на сатовите — 0,6 m.

Член 37

Најмалата ширина на преминот наменет за транспорт на големи делови на опремата во време на ремонтот мора да бидат иста со најголемата попречна димензија за тие делови, зголемена за по 0,6 m од обете страни.

Член 38

На експлоатацијата на електричните дигалки и на товарните лифтови во постројките, за подготвување на минерални сировини инсталирани на складовите на рудата и концентратите, се применуваат прописите за ракување со дигалки и лифтови.

Член 39

На експлоатацијата на компресорски станици се применуваат прописите за ракување со тие станици.

Член 40

Сите подвижни делови на машините и на механизмите, на ремениците и другите преноси мораат да бидат заштитени.

Вртливите делови на трансмисијата (вратило, спојница, каишник и др.) мораат да бидат оградени со метален лим или со мрежа со отвори чија големина е од 25 mm × 25 mm.

Запчестите и верижните преноси, независно од височината на која се наоѓаат, како и брзините на обртите, мораат да имаат заштита од метален лим.

Член 41

За опремата чии подвижни и вртливи делови се наоѓаат надвор од зоната на видливоста од платформата на управувањето, покрај сигнализацијата при пунтњето во работа, мора да постои и двостепена сигнализација на предупредување.

Член 42

Во погоните во кои се врши миење и мокро чистење на подовите, како и во сите погони со мокар технолошки процес, подовите не смеат да пропуштаат вода и не смеат да бидат лизгави.

Наклонот на подот поради истечувањето на водата мора да биде најмалку 0,02%. На магистралните премини наклоните на подовите мораат да бидат 0,04%, а на службените премини — 0,1%.

Шините положени по подот мораат да бидат во нивото на подот, а одводните канали — покриени со заштитни плочи или со решетка.

Член 43

Просториите за чување на реагенси мораат да бидат од затворен тип. Чувањето на реагенсите на отворен простор или под натстрешник не е дозволено.

Фенолни аерофлоти, флотациски масла, солна киселина и натриум сулфхидрат можат да се чуваат во метални резервоари и цистерни, ако се лоцирани на оградена и чувана површина и под натстрешник кој ги штити од сончеви зраци и атмосферилни.

Сатовите во кои се чуваат фенолни аерофлоти мораат да бидат бојосани со бела боја.

Складот за реагенси претставува посебна просторија во однос на одделението за приготвување на раствори.

Во просториите на складовите за чување на реагенси мора да се одржува температура според прописите за југословенските стандарди.

Член 44

Отворени реагенси мораат да се чуваат во посебни простории, кои мораат да бидат заклучени. Негасена вар не смее да се складира заедно со други реагенси.

Сувите и течните реагенси мораат да се чуваат одвоено.

Член 45

Во просториите на складот мора да се предвиди природна вентилација и вентилаторска вентилација.

Отворите за вентилација мораат да бидат во пониска зона на влезната врата, а во повисока зона — на излезната врата.

Над местото за раствор, пресипување и отворање на амбалажата и сатовите мора да има уреди за локална шумкална вентилација.

Член 46

Во просториите за чување на реагенси растворливи во вода подовите мораат да бидат во наклон со канали за отпадни води и со решетеста платформа над подот. Подовите мораат да бидат асфалтирани, а во просториите за течни мзслести реагенси, подовите мораат да бидат од рапави керамички плочки во кисело отпорен малтер.

Член 47

Отпадните води од складот не смеат да се испуштаат во канализацијата без претходно неутрализирање.

Неутрализираните раствори на соли на циановодородна киселина можат да се испуштаат во канализацијата само ако не содржат киселини.

Член 48

Височината на просторијата на складот мора да биде најмалку 3,5 m од подот до таванот.

Просториите на складот за реагенси мораат да имаат звучна сигнализација и светлосна сигнализација за работата на уредите за проветрување и телефонска врска со раководителите на флоатацијата, противпожарната служба и здравствената станица.

Член 49

Одделенијата за реагенси во кои се приготвуваат раствори на реагенси мораат да бидат изолирани од сите други одделенија на погонот за флотација.

Сите операции за приготвување и растворање на реагенси (транспорт, подигање и преточување на готови раствори во резервоарите) мораат да бидат механизирани.

Рачна работа при операциите од овој член се дозволува само при дневна потрошувачка на одделен реагенс до 100 kg.

Просториите за приготвување на раствори на реагенси, сатовите со уреди за растворање, сатовите за складирање на готови раствори на цијанид,

ксантат и натриумсулфид, како и садовите со аеро-флот и др., мораат да имаат уреди за проветрување.

Член 50

Течни реагенси и раствори на реагенси не смеат да се додаваат рачно во прифатни резервоари и дозери.

Не смеат да се додаваат цијанид и натриумсулфид во сува состојба непосредно во текот на технолошкиот процес.

Пренесување на мали количини на реагенси по одделението за флотација се дозволува само во затворени специјални садови.

На платформите за дистрибуција на реагенси, садовите и дозерите за раствор на цијанид мораат да бидат во изолирана просторија што се заклучува. Таа просторија мора да има посебна издувна вентилација.

Член 51

Цевководите за отпадните води од платформите за дозирање и приготвување на раствори на реагенси мораат да бидат надвор од дренажниот систем на одделението за флотација, односно на целата постројка.

Член 52

Просториите за приготвување на раствори на реагенси можат да се осветлуваат само со светилки со соодветна заштитна арматура. За случај на прекин на струјата мора да се предвиди акумулаторското сигурносно осветление кое се вклучува автоматски.

Член 53

Сите садови за растворање и садови за чување на готови раствори мораат да бидат покриени со капак кој може да се симнува.

Апаратурата за растворање на ксантат мора да биде обложена со соодветен материјал, кој при удар не искри.

Член 54

Одделението за приготвување на раствор на реагенси мора да биде снабдено со работни и резервни вентилатори што меѓусебно се во блокада, како и со звучна сигнализација и светлосна сигнализација заради сигнализирање на неисправност или исклучување на вентилацијата од работа.

Во одделението од став 1 на овој член мора да се наоѓа инсталација за неутрализација и миене на амбалажата, како и резервоар за неутрализирање на отпадни води.

Член 55

На платформите за дозирање на реагенси, над прифатните резервоари и дозери за течни аеро-флоти, раствори на цијанид и натриумсулфид, мора да постои шумкална вентилација.

Прифатните резервоари и со нив поврзаните цевки мораат да имаат дренажа и дренажни резервоари, кои овозможуваат, кога е тоа неопходно, потполно празнење на реагенсите.

Подовите на платформите од став 1 на овој член не смеат да пропуштаат вода и мораат да бидат од асфалт или керамички плочки од киселоотпорен малтер, зависно од видот на реагенсите.

Прифатните резервоари мораат да бидат снабдени со мерачи на нивото и со автоматски прекинувачи за исклучување од работа на соодветни пумпи, кои ги потискуваат реагенсите во нив.

Член 56

Врз просториите за приготвување на минерални сировини се применуваат прописите за електричните постројки на надземни места загрозувани од експлозивни смеси.

Член 57

Вклучувањето и исклучувањето на прекинувачите на електромоторите во агрегатите мора да биде поединечно.

Пред почетокот на работите на електромоторите, мораат да бидат преземи мерки кои спречуваат погрешно вклучување на прекинувачите и разделниците со кои е изведено исклучувањето (симнување на ракофатите од механизмот, нивно заклучување и сл.).

Член 58

Електромоторот мора веднаш да се исклучи од мрежата:

1) ако се појави чад или пламен од електромоторот или од неговата апаратура за пуштање во работа и регулација;

2) ако дојде до несрекен случај во кој страдало некое лице;

3) ако дојде до вибрации над дозволените норми што го загрозуваат електромоторот во целост;

4) во случај на кршење на погонскиот механизам;

5) при загревање на лежиштата над дозволените вредности;

6) при значително намалување на бројот на обртите, проследено со брзо загревање на електромоторите.

Член 59

Постојаните електрозаварувачки работи во зградите мораат да се вршат во согласност со прописите.

Во просториите за заварување не смеат да се чуваат лесно запални материи.

Член 60

Напојување на уредите за врска, сигнализација и автоматско вклучување и исклучување во просториите за приготвување на минерални сировини мора да се врши со напон помал од 220 V од мрежата за осветлување, од акумулаторски батерии или од исправаачките уреди.

Инсталациите што служат за врска, сигнализација или за автоматско вклучување и исклучување мораат да бидат заштитени од влијание на линии на висок напон, громобрани и струи што лутаат.

Член 61

Во согласност со прописите за југословенските стандарди мораат да се регулираат техничките заштитни мерки при транспортот на руда и производи во постројките за приготвување на минерални сировини.

Член 62

Растоварните колички на транспортерите мораат да имаат гранични прекинувачи.

Контактните спроводници за напојување на електромоторите, на автоматските растоварни колички и на подвижните членести транспортери со струја, мораат да бидат најмалку 2,2 m од подот или работните платформи.

Член 63

Ако оските на погонските тапани на транспортерите се на височина поголема од 1,5 m над подот за опслужување на погонот, мораат да постојат платформи со огради и скали.

Член 64

Слободниот простор за опслужување на транспортери со гумена лента, и тоа за собирни транспортери изнесува 700 mm од обете страни, а за другите транспортери 700 mm од едната страна, односно 400 mm од другата страна.

Член 65

Инсталацијата на членестите транспортери мора да биде таква што да може да се опслужува од двете страни. Широчината на слободните премини помеѓу транспортерите мора да биде најмалку 1,2 m, а помеѓу ѕидовите на зградата и транспортерите — најмалку 1 m.

Член 66

За инсталацијата на полжавест транспортер е дозволено опслужување од едната страна со слободен премин со ширина најмалку од 0,3 m.

Член 67

Во подземно-надземните простории, и тоа кај излезот на површината мораат да бидат предвидени отвори над транспортерите на височина најмалку од 400 mm над слојот на материјалот што се транспортира.

Член 68

За премини преку транспортерите во транспортните простории мораат да постојат преминувачки мовчиња на меѓусебна оддалеченост од 100 m, а во производствените простории на 30 до 50 m. Преминувачките мовчиња мораат да бидат оградени со ограда висока 1,2 m и добро осветлени.

Член 69

Во транспортните простории со наклон поголем од 7° премините мораат да бидат со скали или со дрвени бродски скали со ограда.

Член 70

Сите транспортери со гумена транспортна лента, кои имаат наклон поголем од 5°, мораат да бидат снабдени со уреди за ксчење кои при запирање на транспортерот спречуваат поместување на оптоварениот дел од лентата во спротивен правец.

Елементите на кочниците што се тријат мораат да бидат изработени од незапален материјал на кој не може да се собира статички електрицитет.

Член 71

Брзината на движењето на транспортната лента при рачно одбирање на руда или јаловина не смее да биде поголема од 0,5 m/s. Транспортната лента мора да биде оградена од обете страни.

Член 72

Над преминот и опремата во работната просторија транспортерот мора да има заштитен под, кој исклучува можност за паѓање на растурениот материјал.

Член 73

Транспортерите со гумена транспортна лента, наменети за транспорт на суви материјали и материјали во прав, материјали со висока температура или материјал што испушта пареа, мораат да бидат затворени на местата на натовар и растовар, или со вградени апарати за шмукање, распрскување на вода и др.

Член 74

Елеватори, скреперни и полжавести транспортери, кои транспортираат суви и материјали во прав, мораат да бидат затворени со оклопи по целата должина. Местата на натоварот и растоварот мораат да бидат постојано затворени.

Член 75

Елеваторите кои транспортираат мокри производи мораат да бидат по целата должина покриени со оклоп за да се одбегне распрскување на пулпата.

Член 76

При истовремена работа на неколку транспортери во низа или при комбинирање на транспортери со други машини, моторите на одделни апарати и машини мораат да бидат блокирани. Притоа пуштањето и запирањето мора да се одвива по определен редослед, согласно со технолошката шема на постројката, а во случај на ненадејно запирање на која и да било машина или транспортер, освен дробилката, транспортерите мораат автоматски да се исклучуваат.

Член 77

Во транспортните простории мораат на почетокот и на крајот на транспортерите да бидат поста-

вени сигурносни прекинувачи наменети за нивно запирање.

Во транспортните простории со должина поголема од 30 m мораат да се постават дополнителни прекинувачи на меѓусебно растојание од 30 m.

Сите прекинувачи мораат меѓусебно да бидат поврзани со челично јаже за да може транспортерот во случај на ненадеен дефект да се запре од кое и да било место.

Член 78

Елеваторите мораат да имаат прекинувачи, како на натоварниот, така и на растоварниот крај.

Член 79

Пред почетокот на тековниот ремонт на опремата, мора да се прекине работата на машините и механизмите.

Ремонт на опремата и апаратите (бункери, дробилки, сита, мелници, класификатори, садови, резервоари, флотациони машини, пулпи и др.) може да се врши само по чистење и перење од материјалите и правот што се сдржани во нив.

Не смеат да се извлекуваат делови и склопови на машини со дигалки со косо натегнување на јажиња.

Не смее да се работи со неисправни дигалки и приклучни справи на кои им изминал рокот на технички преглед.

Член 80

При вршењето на ремонтни работи на дробилките, подигање и спуштање на луѓе мора да се врши со помош на еластични скали. Во работната зона на дробилката не смеат да се спуштаат луѓе без заштитен појас и јаже.

Член 81

При ремонтот на мелници и класификатори електричната врска за напојување мора да се прекине, а на уредите за пуштање во работа мораат да бидат ставени табли со соодветно предупредување.

Член 82

При монтажата на транспортна лента или на други транспортери, мора да се употреби уред за натегнување, со соодветна носивост.

Член 83

Полнењето и празнењето на мелниците со гулиња или палки (прачки) мораат да бидат механизирани.

Не смее да се врти тапанот на мелницата, ниту да се избиваат вијците од облогите при симнувањето на странските облоги, ако во мелницата се наоѓаат луѓе.

При заварувањето и режењето на обложените плочи во внатрешноста на мелницата мора да биде обезбедено проветрување.

Член 84

Блоковите на флотационите машини пред ремонтот мораат да бидат исчистени и испрани од пулпата и реагенсот.

Спојување и раздвојување на гумените црева за воздух, на пневматските инструменти и уреди смее да се врши само по прекинување на доводот на воздух под притисок.

Член 85

Технолошкиот процес на постројките за приготвување на минерални сировини мора систематски да се контролира со составување на технолошки и товарен биланс на метали според прописите за југословенските стандарди.

Член 86

Технолошкиот биланс се составува врз основа на содржината на метал во преработената руда, концентратите и јаловината, за определен период.

Член 87

Товарниот биланс се составува врз основа на содржината на метал, учеството на руда и концентрат и на механичките загуби.

Член 88

За составување на товарен биланс мораат да бидат утврдени: количеството и влажноста на рудата што е преработена во периодот за кој се прави билансот; количеството и влажноста на испорачаните концентрати; количеството на јаловината; количеството и влажноста на производите што останале како недовршена преработка во бункерите, сушилиците и згуснувачите, како и другите механички загуби; содржината на корисни компоненти во рудата, концентратите, јаловината и во производите на недовршена преработка; резултатите од пресметката на механичките загуби на руда и концентрат (создавање на прав во дробењето и сушењето, прелевање на згуснувачите, загуби на складовите и др.).

Член 89

Ако при составувањето на технолошкиот и товарниот биланс настанат цифрени неслагања, за секоја постројка, врз основа на статистичките податоци, мора да се утврди големината на дозволеното неслагање.

IV. Завршна одредба

Член 90

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11-8226/1
11 мај 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

603.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/78 и 39/78), член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенскиот стандард JUS E. B8.034 чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз пченицата наменета за индустриска преработка произведена во Југославија и увезена, почнувајќи од 1 јули 1978 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, JUS E. B1 200 ќе се применува со денот на влегувањето во сила на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-12264/1
12 јули 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

604.

Врз основа на член 62 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), Сојузниот завод за стандардизација објавува

С П И С О К

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ВОЛНА

За атестирање на волна во руно и во растресита состојба, непрана, бањана, испрана-чиста со туѓи растителни примеси или без нив, без оглед на начинот на добивање, видот, квалитетот, потеклото и земјата на производителот, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/79), се овластени следните организации на здружен труд:

1) Работната заедница ТЕКСТИЛЕН ИНСТИТУТ, со ограничена супсидијарна одговорност, Белград, Воислава Илиќ бр. 88, во состав на Работната организација „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ-ТЕКСТИЛ“ Експорт-импорт, со неограничена солидарна одговорност на основните организации на здружен труд, Белград, Кнез Михајлова бр. 1—3;

2) Работната организација Волнарски институт „ВУНИЛ“, со целосна одговорност, Лесковац, Пушманова 19;

3) Основната организација на здружен труд РАЗВОЈНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ВИСОКО, со целосна одговорност, во состав на Работната организација Текстилна индустрија „ВИТЕКС“, Високо, со солидарна одговорност.

Бр. 31-21-12514/1
19 јули 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

605.

Врз основа на член 62 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), Сојузниот завод за стандардизација објавува

С П И С О К

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПАМУК

За атестирање на суров памук и памучни влакна, наменети за индустриска преработка, без оглед на начинот на добивање, видот, квалитетот и потеклото, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на памук („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79), овластени се следните организации на здружен труд:

1) Работната заедница ТЕКСТИЛЕН ИНСТИТУТ, со ограничена супсидијарна одговорност, Белград, Воислава Илиќа бр. 88, во состав на Работната организација „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ-ТЕКСТИЛ“ Експорт-импорт, со неограничена солидарна одговорност на основните организации на здружен труд, Белград, Кнез Михајлова бр. 1—3;

2) Работната организација Завод за испитување квалитетот на стоки — Загреб, Гаева 17/III, со целосна одговорност;

3) Основната организација на здружен труд Текстилен завод за научни истражувања и развој, со неограничена солидарна одговорност, во состав на Работната организација Текстилна индустрија „ПРИНТЕКС“ од Призрен;

4) „ЈУГОИНСПЕКТ-РИЈЕКА“, Работна организација за контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, со целосна одговорност, Ријека, Гуро Гаковиќ 17 /6/;

5) Работната организација — Институт за земјоделство, со целосна одговорност, Струмица, Гоце Делчев бр. 27;

6) Основната организација на здружен труд Разискаве, Марибор, Кралевика Марка 21, во состав на Работната организација Текстилен институт, со неограничена солидарна одговорност, Марибор.

Бр. 31-21-12513/1
19 јули 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Милан Крајновиќ, с. р.

606.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и на член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/79 и 34/79), во точка 12 став 1 бројот: „40%“ се заменува со бројот: „50%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 34
23 јули 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,

д-р Ксенте Богоев, с. р.

607.

Врз основа на чл. 17 и 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и на точка 15 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79 и 29/79) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 22%“ се заменуваат со зборовите: „по стапка од 21%“.

2. Првата пресметка на задолжителната резерва според оваа одлука, банките ќе ја извршат според состојбата на средствата на 31 јули 1979 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 33
23 јули 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

608.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и Деловната заедница на радиодифузни организации на здружен труд — Југословенска радио-телевизија — Белград сключуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА СТРАНСКАТА ЈАВНОСТ ПРЕКУ РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЈАТА

Член 1

Поаѓајќи од заедничкиот интерес и од потребите да се развива и унапредува информирањето на странската јавност за неврзаната и независната дворешина политика и за развојот на социјалистичките самоуправни односи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со одлуките на XI конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и со обврските утврдени со Уставот на СФРЈ, како и од улогата на Југословенската радио-телевизија во информирањето на странската јавност, учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: Договор) се спогодија и ги утврдуваат заедничките обврски заради унапредување на таа дејност.

Член 2

Учесниците на Договорот се спогодија информирањето на странската јавност преку радиото и телевизијата, што е од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, да се врши врз ос-

нова на програмата што се утврдува за календарската година.

Средствата за реализација на програмата за информирање на странската јавност од став 1 на овој член учесниците на Договорот ги обезбедуваат според утврдениот сразмер и обемот на таа програма.

Член 3

Програмата за информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата, што е од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата (во натамошниот текст: Програмата за информирање на странската јавност) ја утврдуваат учесниците на Договорот.

Програмата за информирање на странската јавност содржи и претсметка на средствата потребни за нејзината реализација.

Програмата за информирање на странската јавност ја подготвува Деловната заедница на радиодифузните организации на здружен труд — Југословенска радио-телевизија — Белград договорно со своите членки.

Член 4

Средствата за реализација на програмата за информирање на странската јавност учесниците на Договорот ги обезбедуваат во односот 50 : 50.

Член 5

Програмата за информирање на странската јавност, во смисла на Договорот, ја остваруваат Деловната заедница на радиодифузните организации на здружен труд — Југословенска радио-телевизија — Белград и нејзините членки.

Член 6

Извештајот за извршувањето на програмата за информирање на странската јавност, во смисла на Договорот, го разгледуваат и усвојуваат учесниците на Договорот.

Член 7

Средствата обезбедени по основ на Договорот учесниците можат да ги здружуваат со средствата на други носители на информативната дејност спрема странство.

Член 8

Измени и дополненија на Договорот се вршат според постапката предвидена за неговото донесување.

Измени и дополненија на овој договор може да предложи еден од учесниците на Договорот.

Член 9

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на Договорот.

Член 10

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 93-2/79

13 јули 1979 година
Белград

За Сојузниот извршен совет
член на Советот и сојузен
секретар за информации,
Исмаил Бајра, с. р.

За Деловната заедница на
радиодифузните организации
на здружен труд — Југословенска
радио-телевизија —
Белград

претседавач на Извршниот
одбор на Собранието на Југословенската
радио-телевизија,
Милан Вукос, с. р.

609.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ЦЕВКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 17 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC цевки, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произведите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3407 од 19 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“ — Каштел Сукурац, „Румапласт“ — Рума, „Охис“ — Скопје, „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Тотра“ — Љубљана и „Винипластика“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

610.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC РОЛЕТНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 16 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC ролетни, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произведите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3405 од 19 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставниците на производителите: „Југовинил“ — Каштел Сукурац, „Југопластика“ — Сплит, „Копитарна“ — Севница, „Кемопласт“ — Задар, „Мефумурјеплет“ — Чаковец, „Словенијалес“ — Кли — Логатец, „Хипласт“ ОЗТ „Пластика“

— Житиште, „Дрвопласт“ — Бузет, „Полигалант“ — Волча Драга, „Иванпласт“ — Удбина, „Кострој“ — Словенске Коњнице, „Корпара“ — Апатин и „Металопластика“ — Вараждин.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

611.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ГРАНУЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставници на потрошувачите, на 17 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC гранулат, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3409 од 19 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“ — Каштел Сукурац, „Југопластика“ — Сплит, „УНИС-СИНТЕВИТ“ — Витез, „Панонијачаст“ — Црепаја, ФКН — Неготино, „ОХИС“ — Скопје, „Новкабел“ — Нови Сад и „Пластика“ — Дувно.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

612.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА PVC ТОНЛИ ПODOВИ НА ЈУТЕН ФИЛЦ И НА АЗБЕСТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 7 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за PVC топли подови на јутен филц и на азбест, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени, при условите на продажбата што се утврдени со Спогодбата да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3304 од 19 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Комбинат на подови „Смјтелон“ — Бачка Паланка и „Јутекс“ — Желец.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

613.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ФОЛИИ И ПОДНИ ОБЛОГИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 16 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC фолии и подни облоги, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3408 од 19 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“ — Сплит, „Цетинка“ — Триљ и „Охис“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

614.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАРКЕТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 30 јануари 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за паркет, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 14%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1282 од 13 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 20 производители — потписници на Спогодбата

Претставници на купувачите-потрошувачи: 71 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

615.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА АЛАТНИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И НИВНИОТ ПРИБОР И НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 14 февруари 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на алатни машини за обработка на метали и нивниот прибор и на резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

1) алатните машини за обработка на метали и прибор за тие машини до 8%;

2) резервните делови за алатни машини до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1283 од 18 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Првوماјска“ — Загреб, „Иво Лола Рибар“ — Железник, „Потисје“ — Ада, „Ливница железа и темпера“ — Кикинда, „Јелшинград“ — Бања Лука, „Победа“ — Нови Сад, „Мајевица“ — Бачка Паланка, „Металски заводи — Тито“ — Скопје, „Металац“ — Чаковец, „Искра Автоматика“ — Љубљана, Машинска индустрија — Ниш, „Далмастрој“ — Сплит, „Тигар ООЗТ „Сарлах“ — Пирот, „САС“ — Задар, Железарна Равне — Равне, „Метал — Прогрес“ — Зрењанин, „Крушиќ“ — Валево, „Метална“ — Марибор, „Стандард“ — Осиек и „УНИС — ПРЕТИС“ — Вогошке.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

616.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 20 март 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за азбестни производи, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат така што најголемите продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- | | |
|--|----------|
| 1) облоги на кочници и спојници | до 9% |
| 2) педали за кочење за диск и тапан | до 9% |
| 3) азбестни металопластични дихтунзи | до 8,5% |
| 4) теснит (клингерит) материјал за дихтување | до 10,5% |

Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2631 од 17 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југоазбест“ — Младеновац, ФИАЗ — Прокупле, „Азбест“ — Плоче, УНИС-ФЕРОС — Сребреница, „Донит“ — ТОЗД — „ТЕСНИТ“ — Медводе и Донит ТОЗД „ТЕСНИЛА“ — Велика Лока.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

617.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАУСТИЧНО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 21 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен магнезит со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што најголемите продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- | | Дин/т |
|-------------------------------------|-------|
| 1) каустично печен магнезит во зрно | 2.346 |
| 2) каустично печен мелен магнезит | 3.257 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3740 од 17 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Рудник „Голеш“ — Магура.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 5 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

618.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КВАРЦЕН ПЕСОК ЗА ЛЕАРСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 31 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кварцен песок за леарската индустрија, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) кварцен песок миен	Дин/т 210 00
2) кварцен песок сушен	428,40

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4078 од 20 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Рудници на неметали „Валево“ — Валево, Рудници на кварцен песок „Рготина“ — Рготина, „Термит“ — Домжалце, „Кремен“ — Ново Место и Рудник „Липик“ — Пакрац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

619.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КВАРЦЕН ПЕСОК ЗА СТАКЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 26 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена

на затечените цени за кварцен песок за стакларската индустрија, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) стакларски песок од типот „Валево“, „Рготина“, „Липик“	Дин/т 170,00
2) стакларски песок од типот „Питсбург“	212,40
3) стакларски песок од типот „Ново Место“	229,40

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3739 од 20 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Рудник на кварцен песок „Рготина“ — Рготина, Рудници на неметали „Валево“ — Валево и „Кремен-камен“ — Ново Место.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Стража“ — Хум на Сутла, Српска фабрика за стакло Паракин и Индустрија на стакло Панчево.

620.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ОМЕКНУВАЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 11 мај 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на омекнувачи, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) јувинол — 74	Дин/kg 19,30
2) ипланол — ON	19,30
3) бриксанол	19,30

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3414 од 19 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“ — Каштел Сукурац, „Иплас“ — Копер и „Бриксол“ — Вршац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

621.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХАРТИИ ОД МАЛИ ФОРМАТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 9 март 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хартии од мали формати, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 2434 од 13 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 14 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

622.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РЕЗЕРВНИ ПОЛНЕЊА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 6 март 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за противпожарни апарати и за нивните делови и резервни полнења, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1771 од 19 јули 1979 бата.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Ватроспрем“ — Белград и „Пастор“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ватроспрем“ — Белград, „Ватротехна“ — Загреб, „Заштита рада“ — Белград и „Гасилска опрема“ — Љубљана.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во член 47 став 1 во уводната реченица наместо зборот: „од“ треба да стои: „до“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, 23 јули 1979 година, Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за изземање од забраната на движење на товарни моторни возила на општествените правни лица на определени релации и превози на определени видови лесно расипливи стоки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ЗАБРАНАТА НА ДВИЖЕЊЕ НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЛАЦИИ И ПРЕВОЗИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЛЕСНО РАСИПЛИВИ СТОКИ

Во член 2 во изменетиот член 1 став 1 по зборовите: „работилиштата на тие лица“ треба да се додадат по грешка изоставените зборови: „ако превозот се врши за сопствени потреби“, а наместо зборовите: „со општествено правно лице — ако превозот се врши за сопствени потреби“ треба да стои: „со општествено правно лице, како и кога вршат превоз на лесно расипливи стоки од сопствено производство“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 20 јули 1979 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

За директор на Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи се назначува Александар Вујовиќ, досегашен вршител на должноста директор на тој сервис.

Е. п. бр. 682

20 јули 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател.

д-р Иво Марган, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
585/ Закон за измени и дополненија на Царинскиот закон — — — — —	1113	серијата 760201 производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ЗДРАВЉЕ“ — Лесковац — — — — —	1130
586. Закон за измени и дополненија на Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач — — — — —	1120	601. Решение за повлекување од промет на лекот ERGOTAN лингвалети à 12 x 2 mg, број на серијата 760202, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ЗДРАВЉЕ“ — Лесковац — — — — —	1130
587. Закон за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1122	602. Правилник за техничките нормативи за подготвување на минерални сировини — руди на обоени метали — — — — —	1131
588. Закон за посебните наменски дополнителни средства за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби во Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 и 1980 година — — — — —	1124	603. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка — — — — —	1137
589. Закон за преземање обврски на федерацијата за враќање на ануитетите по определени кредити одобрени на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што ги погоди земјотресот во 1979 година — — — — —	1124	604. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на волна — — — — —	1137
590. Закон за преземање на обврските на републиките и автономните покраини за враќање на ануитетите по кредитите дадени на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот до 1980 година — — — — —	1125	605. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на памук — — — — —	1137
591. Закон за обезбедување средства на федерацијата за додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод второто општо пополнување на средствата на тој фонд — — — — —	1126	606. Одлука за измена на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1979 година — — — — —	1138
592. Одлука за разрешување и избор на членови на Сојузниот извршен совет — — — — —	1126	607. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	1138
593. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1126	608. Општествен договор за информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата — — — — —	1138
594. Одлука за условите под кои динарите остварени со давање услуги и со продажба на стоки се пресметуваат како девизен прилив во 1979 година — — — — —	1127	609. Спогодба за промена на затечените цени за PVC цевки — — — — —	1139
595. Одлука за забрана на употребата на печеница за производство на добиточна храна и за исхрана на добиток — — — — —	1129	610. Спогодба за промена на затечените цени за PVC ролетни — — — — —	1140
596. Правилник за измени на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови — — — — —	1129	611. Спогодба за промена на затечените цени за PVC гранулат — — — — —	1140
597. Решение за повлекување од промет на лекот SNEPHACARDIN дражеи à 30 парчиња, број на серијата 1183/77, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ФАРМАКОС“ — Призрен — — — — —	1129	612. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за PVC топли подови јутен филц и на азбест — — — — —	1140
598. Решение за повлекување од промет на лекот VITAMIN C таблети à 20 x 0,5 g, број на серијата 120178, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ФАРМАКОС“ — Призрен — — — — —	1130	613. Спогодба за промена на затечените цени за PVC фолии и подни облоги — — — — —	1140
599. Решение за повлекување од промет на лекот NEOGENOL A, лосион à 45 ml, серија бр. 7903079, 7904080, 7904083 и 790482, производи на Хемиска индустрија „МЕРИМА“ — Крушевац — — — — —	1130	614. Спогодба за промена на затечените цени за паркет — — — — —	1140
600. Решение за повлекување од промет на лекот „DIGITOXIN“ капки à 10 ml, број на	-	615. Спогодба за промена на затечените цени на алатни машини за обработка на метали и нивниот прибор и на резервни делови	1141
		616. Спогодба за промена на затечените цени за азбестни производи — — — — —	1141
		617. Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен магнезит — — — — —	1141
		618. Спогодба за промена на затечените цени за кварцен песок за леарската индустрија	1142
		619. Спогодба за промена на затечените цени за кварцен песок за стакларската индустрија — — — — —	1142
		620. Спогодба за промена на затечените цени на омекнувачи — — — — —	1142
		621. Спогодба за промена на затечените цени за хартии од мали формати — — — — —	1143
		622. Спогодба за промена на затечените цени за противпожарни апарати и за нивните резервни делови и резервни полнења — — — — —	1143
		Исправка на Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1143
		Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за изземање од забраната на движење на товарни моторни возила на општествените правни лица на определени релации и превози на определени видови лесно расипливи стоки	1144
		Назначувања и разрешувања — — — — —	1144